



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 1 јули 1986
Скопје

Број 27

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 250 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

385.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија по донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 јуни 1986 година.

Бр. 08-1943/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Булнег Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 7/83), во член 2 ставовите 2 и 3 се заменуваат со нов став 2 кој гласи:

„Организациите задолжително здружуваат дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти за производство и пренос на електрична енергија во висина од 3% на основницата утврдена според прописите за данокот од доходот на организациите на здружениот труд“.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„Член 2-а

Организациите од член 2 на овој закон, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации како и другите корисници на општествени средства, задолжително здружуваат дел од средствата на општествената репродукција во висина од 6% од вкупните исплати за инвестиции, а во висина од 2% на исплатите за инвестиции кои се однесуваат на објекти од водостопанството, железничкиот сообраќај, патното стопанство, станбената изградба и општествените дејности.

Од обврската за задолжително здружување на средствата од став 1 на овој член се изземаат исплатите на инвестиции кои се однесуваат на изградба и реконструкција на електроенергетски објекти, комунални објекти, изградба на објекти и набавка на опрема за општонародна одбрана, безбедност и општествена самозаштита, објекти за сместување и чување на стокосни резерви според Програмите на општествено-политичките заедници, отстранување на последици од елементарни непогоди, делот на инвестициите што се финансираат со средства по основ на самопридонес и инвестиции за освојување на нови земјоделски површини“.

Член 3

Во член 4 став 3 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „кое е должно да обезбеди здружените средства во секој момент да бидат расположливи за намената утврдена со овој закон“.

Член 4

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства по основ на исплата за инвестиции според член 2-а на овој закон, се врши при исплата на секоја ситуација за извршени работи, односно на секоја фактура за испорачана опрема.

За инвестициите чија изградба започнала пред почетокот на примената на овој закон, одредбите од член 2-а на овој закон ќе се применуваат само на исплатите за инвестиции што ќе се вршат по влегувањето во сила на овој закон“.

Член 5

Во член 7 став 1 по зборот „став 2“ се додаваат зборовите: „и член 2-а“.

Член 6

Во член 8 став 1 по зборот „став 2“ се додаваат зборовите: „и член 2-а“, а во став 2 бројот „1992“ се заменува со бројот „1996“.

Член 7

По член 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„Член 9-а

Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија е должна организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и другите корисници на општествени средства кои здружуваат средства според одредбите на овој закон, да ги известува за состојбата на здружените средства и за пресметаната камата на тие средства, до крајот на април во тековната година за претходната година“.

Член 8

Во член 11 став 1 бројот „1985“ се заменува со бројот „1996“.

Член 9

Во член 12 зборот „градежништво“ се заменува со зборовите: „мало стопанство“, а по бројот „2“ се додаваат зборовите: „и член 2а“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

386.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за станбени односи, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 30 јуни 1986 година.

Бр. 08-1940/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ број 36/73 и 14/75) во член 2 став 2 се брише точката на крајот и се додаваат зборовите: „во согласност со овој закон“.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Право да даваат станови на користење имаат работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници, како и органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и општествените организации (давател на стан на користење).“

Право да дава станови на користење има и општествено-правно лице на кое тоа право го пренел давателот на стан на користење“.

Член 3

Во член 4 по став 2 се додава нов став кој гласи:

„Дали семејната станбена зграда, односно станот од став 2 на овој член ги има својствата на стан, односно станбена зграда утврдува општинскиот орган на управата надлежен за станбени работи“.

Член 4

Во член 6 по зборот „сместување“ записката се заменува со сврзникот „и“, а по зборот „потребни“ се бришат зборовите: „и на становите во кои слободно се договара станарината“.

Член 5

Член 7 се менува и гласи:

„Стан во општествена сопственост може да се пренаменува во деловен простор во согласност со урбанистичкиот план и со прописите на општината

за распоредот на деловните простории. Давателот на стан кој бара одобрение за пренамена на станбен во деловен простор должен е претходно во истото место да изгради или на друг начин да обезбеди, од средствата што не се наменети за станбена изградба, приближно еднаков уселив стан.“

Граѓанин што самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓанине, може станот на кој има право на сопственост да го пренамени во деловен простор, ако не користи стан во општествена сопственост или не стекнал станарско право на стан во сопственост на други граѓани под услови и начин што ќе ги утврди општината.

Одобрение за пренамена од ставовите 1 и 2 на овој член, дава општинскиот орган на управата надлежен за станбени работи“.

Член 6

Член 8 се брише.

Член 7

Во член 10 став 2 четвртиот ред по зборот „другар“ се додаваат зборовите: „внуци без родители, кои од своето раѓање живееле со носителот на станарското право“, а во шестиот ред по зборот „издржува“ се додаваат зборовите: „односно лицата кои според законот се должни да го издржуваат носителот на станарското право“.

Во став 3 се бришат зборовите: „потстанарите, членовите на семејното домаќинство на потстанарот што живеат заедно со него“.

Член 8

Член 14 се менува и гласи:

„Ако носителот на станарското право, неговиот брачен другар или малолетните членови на неговото семејно домаќинство имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или стан во сопственост во местото на живеење што одговара на потребите на носителот на станарското право и на потребите на членовите на неговото семејно домаќинство кои заедно со него живеат, должен е во рок од 60 дена од денот на добивањето или испраќувањето на семејната станбена зграда или станот во сопственост, со сите корисници на станот, да се исели од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.“

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на носителот на станарското право кој во постапка пред станбениот орган ќе докаже дека сопствената семејна станбена зграда или станот не одговара на неговите потреби и потребите на членовите на неговото семејно домаќинство. Во тој случај, давателот на стан на користење чиј стан го користи носителот на станарското право, ќе ја издаде семејната станбена зграда или стан, на користење за периодот додека носителот на станарското право го користи станот во општествена сопственост.

Ако давателот на стан на користење не ја издаде семејната станбена зграда или станот сопственост на носителот на станарското право во рок од 60 дена по завршувањето на постапката од став 2 на овој член станбениот орган ќе ја издаде семејната станбена зграда или станот на користење за период додека носителот на станарското право го користи станот во општествена сопственост.

Сопственикот на семејната станбена зграда или станот може и пред истекот на времето на кое е склучен договорот од ставовите 2 и 3 на овој член, да бара од надлежниот суд испраќување на сопствената семејна станбена зграда или стан заради сопствено вселување.

Ако носителот на станарското право не постапи според одредбите на став 1 на овој член, станбениот орган ќе донесе решение за негово иследување од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Отуѓувањето на семејната станбена зграда, односно стан извршено во текот на постапката поведена според одредбите на овој член нема влијание врз донесувањето на одлуката за иследување ако се исполнети другите услови“.

Член 9

По член 14 се додаваат два нови членови 14-а и 14-б кои гласат:

„Член 14-а

Собранието на општината определува што се смета за место на живеење во смисла на став 1 од член 14 на овој закон.

Две или повеќе соседни општини може договорно да определат што се смета за место на живеење во смисла на став 1 од член 14 на овој закон.

Член 14-б

Лице кое е сопственик на стан, односно семејна станбена зграда која со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено ја користи за одмор и закрепнување не може да се здобие со станарско право на стан во општествена сопственост.

Ако носител на станарско право, неговиот брачен другар или членовите на неговото семејно домаќинство се здобијат со повеќе од еден стан, односно семејна станбена зграда во сопственост, која тој и членовите на неговото семејство сезонски или повремено ја користат за одмор и закрепнување, должен е во рок од 60 дена од денот на здобивањето на повеќе од еден стан, односно семејна станбена зграда, со сите корисници на станот, да се исели од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Ако носителот на станарското право не постапи според одредбите од став 2 на овој член, станбениот орган ќе донесе решение за негово иселување од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан“.

Член 10

Во член 16 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„На станот од став 1 на овој член, не може да се стекне станарско право, туку неговиот корисник има само права утврдени со општиот акт на давателот на станот на користење, односно со договорот за користење на станот.

Давателот на станот на користење може, со согласност на лицето од став 1 на овој член, да го издаде целиот стан или дел од станот, врз кој тоа лице е носител на станарското право на друг корисник на определено време“.

Член 11

Член 18 се менува и гласи:

„Во случај на развод на бракот, поранешните брачни другари спогодбено определуваат кој од нив ќе остане носител на станарското право.

Поранешните брачни другари можат да се спогодат да продолжат да го користат станот или тој стан да го заменат за два стана.

Ако еден од поранешните брачни другари пронајде можна замена, а другиот не се согласи на замена на станот или се согласи, а не се спогодот кој ќе се всели во кој стан, одлука за тоа донесува судот во вонпроцесна постапка по предлог на еден од поранешните брачни другари, водејќи сметка за станбените потреби на поранешните брачни другари и на членовите на нивните семејни домаќинства.

Поранешниот брачен другар може да поднесе предлог до надлежниот суд на чие подрачје е станот, во вонпроцесна постапка да одлучи кој ќе остане носител на станарското право, водејќи сметка за станбените потреби на поранешните брачни другари, нивните деца и другите членови на семејното домаќинство, кој од брачните другари го добил станот на користење и дали го добил пред склучување на бракот или во брак, можноста за добивање на друг стан, нивната здравствена состојба, материјалните можности, како и за другите околности.

Судот пред одлучување за предлогот од став 3 на овој член определува примерен рок кој не може да биде подолг од 6 месеци, во кој ќе се направи обид за замена на станот“.

Член 12

По член 18 се додава нов член 18-а кој гласи:

„Член 18-а

Разведениот брачен другар, кој престанал да биде носител на станарското право е должен, на барање на разведениот брачен другар кој останал носител на станарското право на станот, да се исели од станот заедно со членовите на своето семејно домаќинство.

На барање на давателот на станот на користење, надлежниот суд може да одлучи брачниот другар, кој останал носител на станарското право, да се пресели во друг стан што го нуди давателот на станот на користење, ако тој стан ги задоволува потребите на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство“.

Член 13

Во член 24 став 1 точка 3 се бришат зборовите: „став 3“.

Член 14

Член 27 се менува и гласи:

„Носителот на станарското право не може да го издава станот, односно дел од станот во кој живее на користење на друго лице“.

Член 15

Членовите 28 и 41 се бришат.

Член 16

Член 42 се менува и гласи:

„Стан може да се даде на користење само на еден носител на станарско право.

Давателот на станот на користење го дава станот на користење во согласност со самоуправниот општ акт, односно со општиот акт за давање стан на користење со кој се уредуваат условите и начинот на давање станови на користење“.

Член 17

По член 42 се додаваат три нови члена 42-а, 42-б и 42-в, кои гласат:

„Член 42-а

Врз основа на пријавените потреби на работниците, а во согласност со самоуправниот општ акт, односно со општиот акт за давање стан на користење, надлежниот орган на давателот на стан на користење утврдува ред на првенство во давањето стан на користење.

Промените во редот на првенството за решавање на станбените потреби се вршат до донесувањето на одлуката за давање стан на користење.

Давателот на стан на користење е должен да поведе постапка за давање стан на користење најдоцна во рок од 30 дена од денот на здобивањето на празен стан или од денот на склучувањето на договор за изградба на стан, а неговата изградба е започната.

За празен стан, во смисла на став 3 од овој член, се смета и станот во кој живее носителот на станарското право кој со правосилна одлука добил на користење друг стан.

Член 42-б

Со самоуправниот општ акт од став 2 на член 42 од овој закон се утврдува и обврска за здружување на сопствени средства со општествените средства заради здобивање со станарско право на стан во општествена сопственост, основите и мерилата за здружување, како и роковите и начинот на враќање на сопствените средства во согласност со заедничките основи и мерила за здружување на сопствени со општествени средства за добивање со станарско право утврдени со Општествениот договор за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници.

Член 42-в

Ако давателот на стан на користење не даде празен стан на користење најдоцна за 30 дена од

денот на довршувањето, односно испразнување на станот, должен е да ја плаќа станарината и да ги намирава другите обврски за цело време додека станот не се даде на користење.

За испразнети станови кукниот совет го известува надлежниот орган на давателот на стан на користење и самоуправната интересна заедница на станувањето.

Член 18

Член 43 се менува и гласи:

„Работникот кој смета дека со давањето стан на користење на друго лице е повредена постапката за давање стан на користење утврдена со самоуправниот општ акт за давање стан на користење на неговата основна организација на здружениот труд, односно работната заедница, а повредата на постапката може битно да влијае на актот за давање стан на користење или дека лицето кое добило стан на користење не ги исполнува условите предвидени со самоуправниот општ акт за давање стан на користење или дека станот е даден на користење без претходно да се донесе самоуправен општ акт за давање стан на користење или дека барањето на работникот не е внесено во листата на редот на првенство за решавање на станбените потреби, има право да поднесе предлог до надлежниот суд заради заштитата на своите права.

Лицето кое се наоѓа во станот, по правосилноста на одлуката на судот за поништување на актот, со кој пој стан му е доделен на користење, ќе се смета за бесправно вселено лице.

До донесување на правосилна одлука, судот може привремено да забрани вселување во стан што е предмет на спорот“.

Член 19

Член 44 се брише.

Член 20

Во член 45 став 1 по зборовите: „уредува со“ и во став 2 по зборовите: „давателот со“ се додаваат зборовите: „самоуправен општ акт, односно со“.

Член 21

Во член 48 став 2 се менува и гласи:

„Договорот за користење на стан може да се склучи и на определено време, освен во случаите од став 3 на член 16 и став 3 на член 64 од овој закон и кога станот се доделува на привремено користење до обезбедување на друг договорен стан, односно кога надлежен орган одлучил зградата во која се наоѓа станот да се урива во рок не подолг од три години од денот на склучувањето на тој договор“.

Во став 3 зборовите: „од алинеја 2 и 3“ се бришат.

Член 22

Во член 53 став 2 се менува и гласи:

„Ако самоуправната интересна заедница на станувањето не ја изврши неопходната поправка во рок од 30 дена од денот на поднесувањето барање, носителот на станарското право може сам да изврши поправка и сторените трошоци, во висина на делот за тековното одржување, да ги одбие од станарината доколку нивниот износ не го преминува едногодишниот износ на станарината“.

Член 23

Член 56 се менува и гласи:

„Ако некое лице се всели во стан или во заеднички простории на зграда спротивно на одредбите на овој закон, секое лице може да му предложи на станбениот орган да донесе решение за испразнување на станот, односно заедничките простории.

Постапката од став 1 на овој член е итна, а се поведува и се води по службена должност.

Против решението од став 1 на овој член може во рок од 3 дена да се поднесе жалба која не го задржува извршувањето на решението.

Трошоците на присилното испразнување на станот и трошоците настанати во време на користење на станот без законски основ (станарина, греене,

струја, вода, евентуалните оштетувања од употребата на станот и друго) паѓаат на товар на лицето кое се иследува.

Давателот на станот на користење и носителот на станарското право, односно лицето на кое е даден станот на користење, има право на надомест на штета од соодветната општествено-политичка заедница, а која настанала заради непостапување на надлежниот орган за иследување на лицата кои без правен основ се вселиле во стан“.

Член 24

Во член 57 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

„— носителот на станарското право го издава станот, односно дел од станот во кој живее на користење на друго лице“.

Член 25

Во член 59 став 2 се менува и гласи:

„Ќе се смета дека станот не е користен и во случаите кога носителот на станарското право само повремено навраќа во станот, односно кога целиот стан го издава на друго лице“.

Член 26

Во член 60 став 2 по зборовите: „престојувал во“ се додаваат зборовите: „земјата или во“.

Член 27

Во член 63 став 3 се заменува со три нови става кои гласат:

„Одредбите од став 1 на овој член не се применуваат ако носителот на станарското право подолго од 10 години бил во работен однос со давателот на станот на користење.

На работникот кој има 20 години вкупен работен стаж, а подолго од 5 години работи во основната организација на здружениот труд или во друга организација, односно заедница во која добил стан на користење, не може да му престане станарското право според одредбите од став 1 на овој член.

На работник избран, односно именуван на самоуправна, јавна или друга општествена функција чие вршење бара привремено да му престане работниот однос во организацијата на здружениот труд или во друга организација, односно заедница не може да му престане станарското право според одредбите од став 1 на овој член“.

Став 4 станува став 6.

Член 28

Член 64 се менува и гласи:

„Лицата кои одат на работа во друго место во земјата или во странство, го задржуваат своето станарско право за време на тоа отсуство, но најдолго 10 години.

Лицата кои одат во странство на школување, специјализација, давање на уметнички приредби, приредување изложби или на лекување го задржуваат станарското право во најдолго 5 години.

Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член се должни најмалку 30 дена пред оденето во друго место во земјата или во странство за тоа да го известат давателот на станот на користење и за времето за кое давателот на станот на користење може, со согласност на носителот на станарското право, да го издаде целиот стан или дел од станот на користење на определено време.

Ако носителот на станарското право целиот стан или дел од станот го издаде на користење спротивно на став 3 од овој член, секое лице може да бара иследување на вселеното лице врз основа на одредбите на член 56 од овој закон“.

Член 29

Член 65 и став 2 на член 66 се бришат.

Член 30

Во член 81 ставовите 3, 4 и 5 се заменуваат со 2 нови ставови кои гласат:

„Отказот од став 2 на овој член се дава со отказан налог преку надлежниот суд.

На постапката на приговорот одговорно се применуваат прописите на пронесената постапка кои се однесуваат на платниот налог“.

Член 31

Во член 86 став 2 по зборовите: „друг стан“ текстот до крајот на ставот се менува и гласи: „кој земајќи ги предвид условите на станување, а посебно големината, удобноста и местото на кое се наоѓа станот, битно не ги менува условите на станувањето на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство“.

Член 32

Член 90 се брише.

Член 33

По член 91 се додава ново поглавје со два нови членови 91-а и 91-б кои гласат:

„Вишок на станбен простор

Член 91-а

Со општествен договор се утврдуваат мерила за рационално користење на стан, имајќи ја предвид функционалноста на станот и бројот на корисниците на станот, како и нивната возраст, пол, занимање и слично и начинот на плаќање и користење на надоместокот за користење на дел од станот кој претставува вишок на станбен простор.

Член 91-б

Сопственикот кој живее во семејна станбена зграда, односно стан кој е предмет на присилна продажба заради долг, го задржува правото на станување, но најдолго 2 години од денот на извршувањето на присилната продажба со права и обврски на носител на станарско право“.

Член 34

Во глава V Казнени одредби се додава нов член 91-в кој гласи:

„Член 91-в

Со парична казна од 20.000 до 30.000 динари ќе се казни организација на здружениот труд и друго правно лице кое:

1) ќе даде празен стан на двајца или повеќе носители на станарско право (став 1 на член 42 и член 104),

2) во рок од 30 дена не поведе постапка за давање празен стан на користење (член 42 став 3); и

3) воспостави нови состанарски односи спротивно на член 106 став 1 од овој закон.

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член одговорното лице на организацијата на здружениот труд и на другото правно лице“.

Член 35

Член 92 се менува и гласи:

„Со парична казна од 3.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок лице кое:

1) не го извести станбениот орган дека се здобил со станарско право на повеќе од еден стан (член 13 став 1);

2) во рокот од член 14 на овој закон не се исели од станот кој го користи врз основа на договор за користење на стан или не го извести давателот на станот, односно станбениот орган дека има во сопственост стан кој не одговара на неговите потреби и потребите на членовите на неговото семејно домаќинство кои со него заедно живеат;

3) издава стан или дел од станот спротивно на одредбите на член 16 став 3 од овој закон;

4) оклучува договор за замена без писмена согласност на двајцата даватели на станот (член 23 став 1);

5) заменува стан спротивно на одредбите на член 23 од овој закон;

6) стан или дел од станот издава на друго лице (член 27);

7) го користи станот спротивно на одредбите на член 31 од овој закон;

8) го користи или издаде станот за вршење на деловна дејност без одобрение (член 32);

9) изврши промени во станот без претходно добиена писмена согласност од давателот на станот на користење (член 37);

10) нема да дозволи во неговиот стан да се извршат работите од член 33 на овој закон;

11) нема да дозволи повремен преглед на станот од овластен претставник (член 39);

12) по престанокот на станарското право не го предаде станот на давателот на станот на користење, односно на самоуправната интересна заедница на станувањето (член 40);

13) се всели во стан за кој судот донел одлука за привремена забрана за вселување (член 43 став 3);

14) ќе се всели во стан или во заеднички простории на зграда спротивно на одредбите од член 54 на овој закон;

15) целиот или дел од станот го издава на користење спротивно на став 3 од член 64 на овој закон;

16) не го достави договорот за користење на стан до станбениот орган (член 82);

17) за дејствие од точка 3 на став 1 на член 91-в на овој закон и

18) не ќе дозволи вршење на поправки во стан заради издвојување на состанарски делови во станот (член 105 став 2)“.

Член 36

По член 99 се додаваат два нови членови 99-а и 99-б кои гласат:

„Член 99-а

Давателот на стан во општествена сопственост со слободно договорена станарина, во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, со општ акт ќе ги уреди односите со корисниците на овие станови.

Член 99-б

Носителот на станарското право, неговиот брачен другар или членовите на неговото семејно домаќинство кои на денот на влегувањето во сила на овој закон, имаат во сопственост повеќе од еден стан, односно семејна зграда која тој со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено ја користи за одмор и закрепнување е должен во рок од една година да се исели од станот што го користи врз основа на договорот за користење на станот.

Ако носителот на станарското право не се исели од станот во рок од став 1 на овој член, станбениот орган ќе донесе решение за неговото иселување од станот што го користи врз основа на договорот за користење на стан“.

Член 37

Давателите на стан на користење се должни, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги усотгласат своите самоуправни општи акти, односно општите акти со одредбите на овој закон.

Член 38

Во членовите 14 став 5, 18 став 1, 20 став 3, 21 став 1, 22 став 3, 25 став 2, 49 став 1, 67 став 1, 73 став 2, 85, 87, 88, 89 ставовите 2 и 3 и 112 зборот „општинскиот“ се заменува со зборот „надлежниот“.

Член 39

Во член 101 вториот ред бројот „3“ се заменува со „2 и 3“.

Член 40

Во член 110 став 2 зборовите: „потстанар или“ се бришат.

Член 41

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија да утврди пречистен текст на Законот за станбени односи.

Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

387.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИРАН ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за висината на средствата за загарантиран личен доход на работниците во организациите на здружениот труд, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 јуни 1986 година.

Бр. 08-1944/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИРАН ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на утврдувањето на висината на средствата за загарантираниот личен доход на работниците во основните организации на здружениот труд, работните заедници, допозорните организации на здружениот труд, земјоделските и други задруги и другите форми на здружување на трудот и средствата (во натамошниот текот: организации на здружениот труд) кои искажале непокриена загуба по завршената сметка како и во други случаи предвидени со закон, распределбата на тие средства и најниската заштитна висина на загарантираниот личен доход.

Член 2

Средствата за загарантиран личен доход од член 1 на овој закон се утврдуваат во висина од:

— 90% од просечно исплатениот месечен чист личен доход по вработен во организацијата на здружениот труд според завршената сметка за претходната година;

— износот на средствата од алинеја 1 на овој член се зголемува за 65% од просечната кумулативна стапка на пораст на исплатените аконтации на чистите лични доходи во стопанството на Републиката во тековната година во однос на истиот период од претходната година, објавена до денот на исплатата на личните доходи;

— утврдениот износ според алинеја 2 на овој член се множи со просечниот број на вработените во месецот за кој се врши исплатата на загарантираниот личен доход.

Член 3

Средствата за загарантираниот личен доход од член 2 на овој закон се распределуваат според основите и мерилата од самоуправните општи акти за распределба на средствата за лични доходи на организациите на здружениот труд.

Член 4

Загарантираниот личен доход на работникот утврден според член 3 на овој закон, не може да биде

понижок од висината на загарантираниот личен доход утврден со Законот за работните односи.

Член 5

Во случаи на исплата на загарантиран личен доход поради непокриени загуби по завршената сметка, се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, по претходно прибавено мислење од Сојузот на синдикатите на Македонија, да одобрува поголема висина на средства за загарантиран личен доход од таа што се утврдува според член 2 на овој закон за организациите на здружениот труд од електростопанството, производството на јаглен, железничкиот сообраќај и други организации што вршат дејност од општ интерес основани од Републиката, за организациите на здружениот труд за производство на хемикалии за земјоделството и од областа на земјоделството кога производството е погодено од суша, поплави или од други елементарни непогоди.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија може да одобрува поголема висина на средствата за загарантиран личен доход од таа што се утврдува според член 2 на овој закон и за други организации на здружениот труд, на предлог на извршниот совет на Собранието на општината во кој е одржано претходно мислење на Сојузот на синдикатите на општината и образложение за објективните причини на појавената загуба.

Член 6

Со одобреното зголемување на средствата за загарантираниот личен доход од член 5 на овој закон, просечниот месечен чист личен доход по вработен исплатен според завршената сметка на организацијата на здружениот труд може да се зголеми најмногу до просечната кумулативна стапка на пораст на исплатените аконтации на чистите лични доходи во стопанството на Републиката во тековната година во однос на истиот период од претходната година, објавена до денот на исплатата на личните доходи.

Член 7

Просечната кумулативна стапка на пораст на исплатените аконтации на чистите лични доходи, во смисла на членовите 2 и 6 од овој закон, ја утврдува и објавува Републичкиот завод за статистика.

Член 8

Републичкиот секретар за финансии во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за труд ќе го пропише начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на загарантираниот личен доход.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за висината на аконтациите на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд што покажуваат загуба („Службен весник на СР Македонија“ број 3/82), освен одредбите на член 4 кои ќе се применуваат до 31 декември 1986 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

388.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за старосно осигурување на земјоделците,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 30 јуни 1986 година.

Бр. 08-1932/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Во Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78) во член 46 став 1 точка 2 бројот „1986“ се заменува со бројот „1988“, а точката 3 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

389.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕ- ТРИСКИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Завод за геодетски и фотограметриски работи.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 април 1986 година.

Бр. 08-1955/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ број 9/77) член 3 се менува и гласи:

„На Заводот, како специјализирана работна организација за вршење на определени стручни работи на премерот и катастарот на недвижностите, му се доверуваат следниве работи:

1) поставување мрежа на геодетски точки,

2) снимање на недвижностите (фотограметриска и нумеричка метода);

— подготвување на земјиштето за снимање од воздух;

— снимање на недвижностите од воздух;

— дешифрирање на снименото подрачје;

— пресметување координати и коти на геодетски точки;

— реституција на снимени површини;

— картографска обработка на геодетските планови;

— пресметување на површини на катастарски парцели и

— мерење и увид на згради, посебни делови од згради и помошни објекти.

3) учество во постапката за излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на недвижностите и во утврдувањето на катастарските единици и

4) репродукција и умножување на геодетските планови.

Заводот е должен да обезбеди извршување на работите од став 1 на овој член во согласност со Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите и со прописите донесени врз основа на тој закон“.

Член 2

По член 16 се додаваат два нови члена 16-а и 16-б кои гласат:

„Член 16-а

Републичката геодетска управа ги презема работниците што работеле на работи и работни задачи во електронскиот сметачки центар во Заводот во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 16-б

Делот од средствата за заедничка потрошувачка сразмерно со бројот на работниците што ќе преминат на работа во Републичката геодетска управа се пренесуваат на Републичката геодетска управа, врз основа на спогодба што ќе ја склучат органот на управување на Заводот и органот на управување на работната заедница на Републичката геодетска управа“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

390.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Се прогласува Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 30 јуни 1986 година.

Бр. 08-1942/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите се вршат на начин и постапка пропишани со овој закон.

Член 2

Под недвижности, во смисла на овој закон, се сметаат: земјиште, згради, посебни делови од згради и други објекти изградени на земјиштето.

Член 3

Со премерот на недвижностите (премер) се обезбедуваат податоци за хоризонтална и вертикална претстава на земјиштето и други податоци за земјиштето, податоци за зградите, посебните делови од згради и други објекти и за носителите на правата на недвижностите на територијата на Социјалистичка Република Македонија (Републиката).

Катастарот на недвижностите е збир на податоци од премерот, бонитирањето и катастарското класирање на земјиштето и на утврдените права на недвижностите.

Премерот и катастарот на недвижностите ги опфаќаат и промените на недвижностите и на правата на недвижностите што настануваат по извршениот премер, односно по установувањето на катастарот на недвижностите (одржување на премерот и катастарот на недвижностите).

Член 4

Катастарот на недвижностите служи за стопански, научни, управни, статистички, даночни и урбанистички потреби, заштита на правата на недвижностите, изготвување на посебни евиденции за недвижностите и за други потреби на државните органи, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓаните и на другите граѓански правни лица и граѓаните.

Член 5

Работите на премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите се од општ интерес за Републиката.

Работите на премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите ги врши Републичкиот орган на управата надлежен за премер и катастар на недвижностите (Републичка геодетска управа), освен одделни работи кои со овој закон се ставени во надлежност на општината.

Работите на одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите ги врши општинскиот орган на управата надлежен за премер и катастар на недвижностите (општинска геодетска управа).

Определени спрочни работи на премерот и катастарот на недвижностите можат да и се доверат на специјализирана организација на здружениот труд.

Член 6

Општинска геодетска управа се основа како самостоен орган на управата.

Две или повеќе општини може да основаат заедничка општинска геодетска управа.

Член 7

Премерот и катастарот на недвижностите се врши врз основа на среднорочни и годишни програми.

Среднорочните програми ги донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а годишните Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Среднорочните програми се донесуваат за период за кој се донесуваат среднорочните планови за општествено-економскиот развој на Републиката и

ги содржат општините во кои ќе се врши премер и обемот на потребните средства, како и други елементи од значење за вршење на премерот на недвижностите.

Средствата за извршување на годишните програми за премерот и катастарот на недвижностите се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 8

Катастарот на недвижностите е јавна книга.

Увидот во податоците на катастарот на недвижностите е достапен на заинтересираните лица, доколку за одделни податоци со закон или со друг пропис не е определено поинаку.

Член 9

Правата на недвижностите се стекнуваат, пренесуваат, ограничуваат и престануваат со запишување во катастарот на недвижностите, ако со закон не е определено поинаку.

Член 10

Запишувањето на правата на недвижностите е задолжително.

Запишувањето на правата на недвижностите е ослободено од плаќање на такси и не може да се условува со претходно плаќање на даноци и други давачки.

Член 11

Податоците во катастарот на недвижностите се сметаат за точни и лицата што се луттираат на запишаните состојби не можат да имаат штетни последици во односите во кои овие податоци се користат.

Член 12

Запишувањето на податоците во катастарот на недвижностите се врши по службена должност или по барање на странката.

Член 13

Премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите се вршат според одредбите на Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 14

Државните и другите органи, организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, здруженијата на граѓаните, другите граѓански правни лица и граѓаните во сите односи за кои се потребни податоци за недвижностите се должни да ги користат податоците од катастарот на недвижностите.

Органите, организациите и заедниците, од став 1 на овој член се должни своите акти за правата на недвижностите да ги доставуваат по правосилноста до општинската геодетска управа заради спроведување на промените во катастарот на недвижностите.

Надлежните органи за заверување на потписите на странките на договорите за пренесување на правата на недвижностите се должни да достават заверен примерок од договорот до општинската геодетска управа.

Глава II

ПРЕМЕР

Член 15

Премерот опфаќа:

- 1) основни геодетски работи;
- 2) поставување мрежи на геодетски точки;
- 3) утврдување на катастарски единици;
- 4) снимање на недвижностите;
- 5) изготвување оригинали на геодетски планови.

1. Основни геодетски работи**Член 16**

Основните геодетски работи се состојат од поставување, обновување и одржување на геодетските точки на астрономско-геодетската, гравиметриската, тригонометриската мрежа од прв, втор и трет основен ред и нивелманската мрежа од висока точност.

Член 17

За секоја геодетска точка се определуваат координатите и надморската височина (кота).

Координатите се определуваат во рамнината на Гаус-Кригеровата проекција, а котата се определува во однос на нултата морска рамнина.

2. Поставување мрежи на геодетски точки**Член 18**

Основата на премерот ја сочинуваат мрежата на геодетските точки од основните геодетски работи, триангулацијата од третиот — дополнителен и од четвртиот ред, врзните точки, геодетските точки на градските мрежи (тригонометриски и полигонометриски точки), полигоновите, малите точки, како и реперите од нивелманската мрежа од висока точност.

Член 19

Точките од членовите 16 и 18 на овој закон се стабилизираат со посебни камени, бетоноски и железни белези и знаци видливи на теренот и се обезбедени со подземан центар. Малите точки се стабилизираат со цевки.

Член 20

Забрането е отстранување, уништување, расипување или засипување на белезите и на знаците на премерот од член 19 на овој закон.

Републичката геодетска управа е должна да ги извести писмено носителите на правата на недвижностите во општествена сопственост, односно сопствениците на недвижностите (носителите на правата на недвижностите), за видот и за положбата на белезите и на знаците на премерот, кои се поставени на нивната недвижност.

Носителите на правата на недвижностите на кои се наоѓаат белезите и знаците на премерот се должни во рок од 30 дена од денот на дознавањето да го пријават секое отстранување, оштетување или уништување на тие белези и знаци на општинската геодетска управа.

Член 21

Ако на недвижноста или во нејзина непосредна близина на која се наоѓаат белези и знаци на премерот се изведуваат градежни или други работи со кои би се оштетиле белезите и знаците на премерот или би се намалила можноста за нивно користење, инвеститорот на работите е должен најмалку 30 дена пред почнувањето на работите да ја извести за тоа општинската геодетска управа.

Трошоците за новото поставување на белегот или знакот на премерот ги сноси инвеститорот.

Член 22

Носителите на правата на недвижностите се должни да им дозволат пристап во недвижноста на лицата што ги вршат работите на премерот, како и да дозволат поставување на белезите и на знаците на премерот и вршење на други работи.

Ако при вршењето на премерот службеното лице нанесе штета, носителите на правата на недвижностите имаат право на надоместок за сторената штета.

Член 23

Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за основните геодетски работи и за поставување на мрежите на геодетските точки.

3. Утврдување на катастарски единици**Член 24**

Катастарски единици се: катастарска парцела, катастарска општина и катастарска околица.

Член 25

Катастарската парцела е опраничен дел од земјиште, кој му припаѓа на ист носител на права на недвижностите.

Секоја катастарска парцела е означена со број и со име на катастарската општина на која и припаѓа.

Положбата и обликот на катастарската парцела се прикажуваат на плановите, а другите податоци во катастарскиот операт.

Член 26

Катастарската општина опфаќа, по правило, подрачје на едно населено место.

Собранието на општината може, ако за тоа постојат причини, да формира една катастарска општина за подрачјето на две или повеќе населени места или за дел од населено место.

Член 27

Границата на катастарската општина ја обновува и ја обележува посебна комисија што ја образува собранието на општината. Обновувањето и обележувањето на границите се врши со поставување на гранични белези и знаци на земјиштето, со опишување на границите во записник за омеѓување, со изработка на скица за омеѓување.

Комисијата од став 1 на овој член ја сочинуваат по двајца претставници од подрачјето на катастарските општини, чии меѓусебни граници се обновуваат и обележуваат, и едно геодетско стручно лице.

Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за начинот на обновувањето и обележување на границите на катастарските општини.

Член 28

Менувањето на границите на катастарските општини за кои е извршен премер и изработен катастар на недвижностите може да го врши собранието на општината. За извршените промени на границите, општинската геодетска управа ја известува Републичката геодетска управа.

Средствата за спроведување на промените на границите на катастарските општини, за промените на плановите за умножување на плановите, како и за изготвување нови катастарски оперативни ги обезбедува општината што донесла одлука за промена на границите.

Член 29

Катастарската околица е катастарска единица за катастарско класирање на земјиштето што ја сочинуваат територијално поврзани катастарски општини, кои имаат приближно исти природни и економски услови за земјоделско, шумско и друго производство.

Катастарските околии ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по претходно прибавено мислење од Собранијата на општините што ги опфаќа катастарската околица.

4. Снимање на недвижностите**Член 30**

Републичката геодетска управа е должна најмалку 45 дена пред започнувањето на работите на премерот да го извести Собранието на општината дека на определено подрачје ќе се врши снимање на недвижностите.

Носителите на правата на недвижностите се должни на подрачјето опфатено со снимањето на недвижностите на свој трошок да ги обележат со видни и трајни белези и знаци границите на недвижностите на начин што го определува Републичката геодетска управа. Опорната површина се запишува

во фотоскицата (детална скица) според постојната состојба на владение.

Републичката геодетска управа презема мерки носителите на правата на недвижностите правилно и во определен рок да ги обележат границите на недвижностите и врши контрола над извршувањето на работите.

Носителите на правата на недвижностите, кои во определен рок не извршат обележување со видни и трајни белези и знаци на границите на недвижностите, ги сносиат трошоците на дополнителното снимање.

Член 31

Снимањето на недвижностите, по правило, се врши со фотограмметрика, а може по потреба да се врши и со една од нумеричките методи (ортогонална или поларна).

Член 32

Со снимањето на недвижностите се собираат податоците неопходни за хоризонтална и вертикална претстава на земјиштето, објектите, географските и други карактеристични називи, положбата, обликот, големината и начинот на искористување на земјиштето.

Со мерење и увид на зградите, посебните делови од згради и на помошните објекти се собираат податоци за нивната намена, површина, катност, број на простории, материјал од кој се изградени, годината на изградбата и основот на изградбата (со или без градежно одобрение од надлежен орган).

За влегување во становите или другите простории заради вршење на работите на премерот (мерење и увид) директорот на Републичката геодетска управа издава посебно решение.

Член 33

Податоците добиени со снимањето на недвижностите мораат да имаат одржини и соодветна точност за изготвување оригинали на геодетските планови во определени размери и за катастарските операции.

Член 34

Кога снимањето на недвижностите се врши со фотограмметрика метода, дешифрирањето на податоците се врши на фотоскици, во кои се внесуваат податоците потребни за изготвување оригинали на геодетските планови и на катастарскиот операт.

Член 35

При снимањето на деталот на недвижностите, по фотограмметрика метода во населените места се мерат сите гранични линии на недвижностите.

Подрачјето на кое се мерат граничните линии (фронтони) го определува Републичката геодетска управа по претходно мислење од надлежниот орган на општината на чие подрачје се врши фотограмметриското снимање.

Член 36

Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за начинот на снимањето на недвижностите.

5. Изготвување оригинали на геодетските планови

Член 37

Врз основа на податоците добиени од снимањето на недвижностите се изготвуваат оригиналите на геодетските планови и тоа одделно во хоризонтална и во вертикална претстава на земјиштето. Во изготвувањето оригинали на геодетските планови спаѓаат и работите на сметање на површините на катастарските парцели.

Во оригиналите на геодетските планови се евидентираат и бесправно изградените објекти и се обележуваат со посебна ознака.

Оригиналите од геодетските планови се работат во еден од следниве размери: 1 : 1000, 1 : 2500, 1 : 5000 по потреба и во 1 : 500, а можат да се изготвуваат и наменски карти во определени размери.

Член 38

Изготвувањето оригинали на геодетските планови треба да биде такво што врз основа на нив може секогаш повторно да се воспостават снимените точки и состојбата на земјиштето каква што била при prvобитното снимање, а во границите на точноста што ја обезбедува размерот на планот.

Содржината и размерот на оригиналите на геодетските планови ги определува Републичката геодетска управа по претходно прибавено мислење од Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина и Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за начинот на изготвување на оригинали на геодетските планови.

Глава III

БОНИТИРАЊЕ И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Член 39

По извршениот премер, се врши бонитирање и катастарско класирање на земјиштето.

1. Бонитирање на земјиштето

Член 40

Единица за бонитирање на земјиштето е територијата на Републиката.

Со бонитирањето на земјиштето се утврдува плодноста на земјиштето врз основа на неговите природни својства и други природни услови за земјоделско, шумско и друго производство, без оглед на постојниот начин на неговото искористување.

Под природни својства на земјиштето, во смисла на став 2 на овој член, се подразбираат длабочината на активниот слој, педолошката подлога, структурата на почвата, процесот и содржината на карбонатот, длабочината на подземната вода и пропусноста на земјиштето.

Под други природни услови се подразбираат релјефот, косината, интензитетот на ерозијата, забарсеноста, засоленоста, надморската височина и изложеноста на земјиштето (осој, присој).

Член 41

Бонитирањето ги опфаќа сите земјишта погодни за земјоделско, шумско и друго производство што се распоредуваат во осум бонитетни класи, а во рамките на секоја бонитетна класа можат да се утврдат една или повеќе бонитетни поткласи.

Основата за бонитирање на земјиштето ја очинуваат огледните земјишта на територијата на Републиката за секоја бонитетна класа, односно бонитетна поткласа.

Како огледни земјишта се сметаат одделни катастарски парцели со исти природни својства за земјоделско, шумско и друго производство.

Огледните земјишта за бонитирање на земјиштето, како и распоредувањето на бонитетните класи, односно бонитетните поткласи ги утврдува Републичката геодетска управа по претходно мислење на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Неплодните земјишта не се бонитираат.

Член 42

Директорот на Републичката геодетска управа, во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе донесе поблиски прописи за начинот на бонитирањето на земјиштето.

2. Катастарско класирање на земјиштето

Член 43

Катастарското класирање на земјиштето опфаќа утврдување на катастарски култури и класи за се-

која катастарска парцела во една катастарска општина, врз основа на природните и на економските услови за земјоделско, шумско и друго производство на постојната култура на земјиштето.

Под природни услови за земјоделско, шумско и друго производство, во смисла на став 1 на овој член се подразбираат педелошките својства на земјиштето, климата, положбата, изложеноста и водниот режим, а под економски услови — развиеноста на патната мрежа и оддалеченоста од пазарот.

Член 44

Како катастарска култура се смета земјиштето на кое се определени начинот и можностите за негово искористување за земјоделско, шумско и друго производство.

Според катастарската култура, земјиштето се распоредува во плодно и неплодно.

Плодните земјишта се распоредуваат како:

— ниви, оризови ниви, градини, овоштарници, интензивни овоштарници, лозја, интензивни лозја, ливади, пасишта, шуми, трстици и мочуришта.

Изградените земјишта, деловите, камењарите и друго што не можат да се користат за земјоделско, шумско и друго производство, се распоредуваат во неплодни земјишта.

Како изградено земјиште, во смисла на став 4 на овој член, се смета земјиштето на кое е изграден објект и земјиштето што му служи на објектот за редовна употреба во согласност со урбанистичкиот план, односно актот што го заменува тој план или според фактичката состојба на подрачјата за кои не е донесен урбанистички план.

Плодните земјишта според катастарската култура се распоредуваат во 8 катастарски класи.

Член 45

Утврдувањето на катастарските култури и класи на земјиштето се врши врз основа на огледните земјишта на подрачјето на катастарската околина утврдени според условите од член 43 на овој закон и тоа за секоја класа на катастарски култури на земјиштето, како и во рамките на катастарските класи за секоја култура на земјиштето на подрачјето на катастарската околина.

Како огледни земјишта се сметаат одделните катастарски парцели врз основа на кои се определува просечен принос од земјоделско, шумско и друго производство за определена класа земјиште.

Основата на катастарското класирање на земјиштето со огледните земјишта во катастарската околина ги утврдува Републичката геодетска управа.

Член 46

За утврдување на катастарски култури и класи на земјиштето се определуваат огледни земјишта за секоја култура и класа во катастарската општина според веќе утврдените огледни земјишта во катастарската околина.

Член 47

Огледните земјишта во катастарската околина се истовремено и огледни земјишта во катастарската општина во која се наоѓаат.

Член 48

Огледни земјишта во катастарската општина и утврдувањето на катастарските култури и класи на земјиштето за секоја катастарска парцела во катастарската општина го врши комисија што ја формира Републичката геодетска управа. Комисијата се состои од претседател и два членови и нивни заменици.

Претседателот на комисијата и неговиот заменик се избираат од редот на дипломираните инженери по земјоделство, а членовите на комисијата и нивните заменици од редот на непосредните земјоделски производители кои ќе ги предложат месната заедница од подрачјето на катастарската општина на која се врши катастарското класирање на земјиштето.

Член 49

Директорот на Републичката геодетска управа, во согласност со републичкиот секретар за финансии и со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе донесе подлиски прописи за начинот на катастарското класирање на земјиштето.

Глава IV

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА

1. Предмет на запишување

Член 50

Во катастарот на недвижностите се запишуваат следниве права:

- правото на користење, управување и располагање со недвижностите во општествена сопственост;
- друпи права на недвижностите во општествена сопственост;
- правото на сопственост;
- стварните и личните службености;
- товари и ограничувања; и
- друпи права за кои запишувањето е определено со закон.

Член 51

Товари и ограничувања, во смисла на овој закон, се: реалните товари, правото на залог (хипотека) и личните ограничувања.

Член 52

При запишувањето на службеностите и на реалните товари, содржината и обемот на правата мора да се опишат и да се определат просторно.

При запишувањето на правото на залог се запишува и паричниот износ поради кој е воспоставено тоа право.

Член 53

Како носители на правата на недвижностите во општествена сопственост може да се запишат организации на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници, општествено-политички организации и други општествени правни лица.

Како носител на определено право на определена недвижност, може да се запише и здружение на граѓаните и друго граѓанско правно лице и граѓанин.

Член 54

Во катастарот на недвижностите се евидентираат и бесправно изградените објекти и делови од бесправно изградените објекти.

Имателот на бесправно изградениот објект со евидентирањето не стекнува право на сопственост.

Член 55

Секој што смета дека со запишувањето на правата на недвижностите е повредено неговото право на недвижностите, може со тужба кај редовниот суд да бара бришење на запишаните права на недвижностите и враќање на запишаните права во поранешна состојба.

Тужбата од став 1 на овој член може да се поднесе во рок од 3 години од денот на извршеното запишување.

По барање на заинтересираното лице спорот може да се прибележи во имотниот лист.

Член 56

Директорот на Републичката геодетска управа, во согласност со републичкиот секретар за финансии и републичкиот секретар за правосудство и управа, ќе донесе подлиски прописи за начинот на запишувањето на правата на недвижностите.

2. Видови и основи на запишување

Член 57

Видови на запишување во катастарот на недвижностите се: укинување и приклучување.

Укинувањето е запишување на правата на недвижностите на определен носител на тие права.

Прибележувањето е запишување на определени околности и факти кои се од влијание на правата на недвижностите.

Член 58

Запишувањето во катастарот на недвижностите се врши врз основа на:

— исправи составени во законски пропишана форма;

— правосилни судски одлуки и

— закон или одлука на државен орган.

По исклучок од став 1 на овој член, во постапката за излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите, ако за определена недвижност не постојат исправи, правото на недвижноста се докажува и врз основа на други изведени докази (податоци од постојниот катастарски операт што одговараат на вистинската состојба, со сослушување на сведоци и изјави на странката).

Глава V

УСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 59

Установувањето на катастарот на недвижностите опфаќа:

- 1) излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите; и
- 2) изготвување на катастар на недвижностите.

1. Излагање на јавен увид на податоците за недвижностите со утврдување на правата на недвижностите

Член 60

Излагањето на јавен увид на податоците се состои од општитување на податоците за недвижностите од премерот и катастарското класирање на земјиштето на заинтересираните лица и од расправата за утврдување на правата на недвижностите (излагање).

Член 61

Излагањето го врши комисија што ја образува собранието на општината.

Комисијата за излагање ја сочинуваат претседател и два члена кои имаат свои заменици.

За претседател на комисијата и негов заменик се именуваат дипломирани правници со положен правосуден испит. Членовите на комисијата и нивните заменици се именуваат од редот на граѓаните на подрачјето на катастарската општина.

Републичката геодетска управа е должна да обезбеди учество на соодветни стручни лица во работата на комисијата.

Собранието на општината обезбедува услови за работа на комисијата.

Член 62

Пред излагањето, комисијата за излагање прибавува копија од катастарските планови и геодетските планови од премерот, податоци за зградите, посебните делови од згради и помошните објекти, како и податоци за носителите на правата на недвижностите во катастарската општина во која се врши излагањето.

Комисијата ги прибира и ги користи податоците од таписките и од интабулационите книги, катастарските планови и катастарските оперативни одлуки на државните органи, како и другите исправи што можат да послужат како основа за утврдување на правата на недвижностите.

Органите, организациите и заедниците по барање на комисијата, ги доставуваат исправите со кои располагаат.

Член 63

Комисијата за излагање со оглас, одделно за секоја катастарска општина, го определува местото и времето на започнувањето на излагањето.

Огласот се објавува на вообичаен начин (во месната заедница, секое населено место и по пат на средствата за јавно информирање) и тоа најдоцна 30 дена пред почетокот на излагањето на податоците.

Член 64

Комисијата за излагање ќе го повика секое физичко или правно лице најдоцна осум дена пред денот на излагањето да дојде во определено време и место и да ги донесе сите исправи што служат како доказ за правата на недвижностите. Кон поканата се прилага пописен лист.

Под пописен лист во смисла на став 1 на овој член се смета образецот во кој се внесени податоци за носителите на правата на недвижностите и податоци за недвижностите прибриани со премерот.

Член 65

На лицата чие живеалиште, односно престојувалиште е непознато комисијата за излагање ќе им постави привремен застапник.

Привремен застапник може да му се постави и на лицето што било повикано заради учество во постапката за излагање, но тоа не се јавило на поканата, ниту го оправдало својот изостанок.

Член 66

Во постапката за излагање може да се стави приговор на податоците од премерот и на катастарското класирање на земјиштето.

Приговорот се поднесува до комисијата за излагање во рок од 8 дена од соопштувањето на податоците.

Член 67

Кога во постапката за излагање комисијата за излагање ќе утврди дека има потреба од заштита на општествената сопственост на излагањето ќе го покани надлежниот општествен правобранител на самоуправањето и јавниот правобранител на општината, односно Републиката.

Член 68

За расправата за утврдување на правата на недвижностите се составува записник.

Записникот го потпишуваат странките, учесниците во постапката, претседателот и членовите на комисијата за излагање.

Пописниот лист е составен дел на записникот.

Член 69

Комисијата за излагање најпрво ги излага податоците за недвижностите во општествена сопственост.

Комисијата во постапката за излагање е должна да соработува со надлежните општински и републички органи.

Член 70

Врз основа на околностите утврдени во постапката за излагање, комисијата донесува решение.

Решението особено содржи:

- а) податоци за недвижностите;
- б) означување на правата на недвижностите и на носителите на тие права;
- в) стварни и лични службености, товари и ограничувања; и
- г) налог за запишување на податоците за недвижностите и за носителите на правата на недвижностите.

Член 71

Против решението од член 70 на овој закон може да се изјави жалба до Републичката геодетска управа, во поглед на податоците од премерот и од катастарското класирање на земјиштето.

Во поглед на правата на недвижностите не може да се поднесе жалба. Секое лице што смета дека има појак право на недвижноста отколку лицето за кое е одлучено да биде запишано како носител на права на недвижноста, може со тужба кај редовниот суд да бара запишувањето да се избрише и тоа да биде запишано како носител на определено право на недвижноста.

Член 72

Во постапката за излагање органите, организациите и заедниците, како и граѓаните и граѓанските правни лица што имаат недвижности во други катастарски општини на територијата на СФР Југославија надвор од катастарската општина во која имаат живеалиште, односно седиште се должни да ги пријават заради евидентирање.

Член 73

Директорот на Републичката геодетска управа, во согласност со републичкиот секретар за финансии, ќе донесе поблиски прописи за начинот и постапката на излагањето.

2. Изготвување на катастар на недвижностите

Член 74

Катастарот на недвижностите се изготвува врз основа на податоците прибавени со премерот, бонитирањето и катастарското клазирање на земјиштето и утврдените права на недвижностите, за секоја катастарска општина.

Член 75

Катастарот на недвижностите содржи податоци за катастарските парцели и за објектите на нив во поглед на нивната положба, облик, начин на искористување, бонитетски и катастарски класи и катастарски приход за земјиштето под култура за зградите, посебните делови од згради и помошните објекти.

Податоци за нивната намена, површина, катност, број на простории, материјал од кој се изградени јидина на изградбата, основот на изградбата (со или без градежно одобрение од надлежен орган), како и податоци за правата на недвижностите и за носителите на тие права.

Член 76

Катастарот на недвижностите го сочинуваат:

- катастарските планови;
- катастарскиот операт; и
- збирката на исправи.

Член 77

Катастарските планови, содржат податоци за положбата и обликот на катастарските парцели и на објектите на нив, без вертикална претстава.

Катастарските планови за градските подрачја, покрај податоците од став 1 на овој член, содржат и коти.

Член 78

Катастарскиот операт содржи:

- 1) список на катастарски парцели со бонитетни класи;
- 2) азбучен преглед на носителите на правата на недвижностите;
- 3) имотен лист кој содржи пет посебни дела и тоа:
 - податоци за носителите на правата на недвижностите (лист А),
 - податоци за земјиштата (лист Б),
 - податоци за зградите и посебните делови од згради со скица во хоризонтална претстава за зградите и посебните делови од згради (лист В),
 - податоци за товарите и ограничувањата на недвижностите (лист Г), и
 - преглед на недвижностите што носителите на правата ги имаат во други катастарски општини на територијата на СФР Југославија, надвор од катастарската општина во која имаат живеалиште, односно седиште (лист Д);
- 4) сумарен преглед на имотни листови;
- 5) преглед на површините за катастарски култури и класи со катастарски приход:
 - а) за недвижностите во општествена сопственост и
 - б) за недвижностите на кои постои право на сопственост;
- 6) статистички преглед на податоците од катастарот на недвижностите.

Директорот на Републичката геодетска управа ќе ги пропише обрасците од став 1 на овој член. Образецот од точката 3 ќе го пропише во согласност со републичкиот секретар за финансии.

Член 79

Збирката на исправи содржи оригинали или заверени преписи на исправи врз основа на кои е утврдено определено право на недвижностите.

Член 80

Републичката геодетска управа катастарскиот операт и збирката на исправи ги доставува до општинската геодетска управа и го определува рокот за започнување на примената на катастарот на недвижностите за катастарската општина.

Со катастарскиот операт и збирката на исправи се доставува и записник за разграничување (обнова) со скици на границите на катастарските општини; фотоскици (детални скици); дополнителни скици од премерувањето; список на геодетски точки со координати и коти со ознаки и местоположба на точките на теренот; список на огледните земјишта за утврдување на катастарските култури и класи и пресметани површини на определени обрасци.

Катастарските планови со хоризонтална претстава во два примерока на хамерхартитија, два примерока на картографска хартија и еден примерок на провидна хартија и списокот на геодетски точки со координати и коти се доставуваат во копии.

Решението за примена на катастарот на недвижностите се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 81

Катастарскиот операт на недвижностите се изготвува и се одржува со автоматска обработка на податоците во еден механографски центар.

Податоците што ги одржи катастарскиот операт на недвижностите се запишуваат, обработуваат и се чуваат на магнетни медиуми или на друг начин погоден за автоматска обработка на податоците.

Трошоците за автоматската обработка паѓаат на товар на средствата од годишната програма за премер и катастар на недвижностите.

Глава VI

ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 82

Одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите опфаќа:

- следење и утврдување на настанатите промени на недвижностите;
- обновување на белезите и знаците на геодетските точки;
- спроведување на утврдените промени во катастарските планови и во катастарскиот операт; и
- запишување на промените на правата на недвижностите.

Утврдувањето на промените, нивната обработка и спроведувањето се вршат со методи што ја обезбедуваат точноста пропишана за извршување на премерот, катастарот и запишувањето на правата на недвижностите.

Член 83

Општинската геодетска управа ги спроведува сите промени извршени со премерувањата на копијата на катастарските планови. Овие планови се користат како работни оригинали и служат за правење на копии.

Член 84

Во вршењето на работите на одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите општинската геодетска управа ги отстранува утврдените технички грешки и пропусти направени со снимањето на недвижностите.

Кога катастарските планови и катастарските операти ќе станат непрегледни и дотрапени, општинската геодетска управа врши нивна обнова.

Член 85

Носителите на правата на недвижностите се должни да и ја пријават на општинската геодетска управа секоја промена на правата на недвижностите, промена на катастарската култура на земјиштето, изградбата, надградбата, доградбата или отстранувањето на градежен и друг објект, како и промените што се од влијание за определување на катастарската класа на земјиштето во рок од 30 дена од денот на настанатата промена со соодветни исправи.

Општинската геодетска управа ќе ги земе во постапка, по службена должност, промените на податоците за недвижностите доколку за нив дознае на друг начин.

Член 86

Кога при изградба на објекти и при изведување на други работи со што настануваат промени на податоците за недвижностите во катастарските планови и во катастарскиот операт, инвеститорот е должен да изготви нумерички податоци за недвижностите.

Нумеричките податоци за недвижностите служат за решавање на имотно-правните односи на недвижностите откако нив ќе ги завери општинската геодетска управа.

Општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи е должен во актите за решавање на имотно-правните односи да ги внесува нумеричките податоци за недвижностите.

Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за начинот на изготвување на нумеричките податоци за недвижностите.

Член 87

Инвеститорот на работите од став 1 на член 80 на овој закон е должен да изврши геодетско (топографско обликување) снимање на објектот и податоците од снимањето да и ги достави на општинската геодетска управа. Откако ќе утврди дека снимањето е извршено според геодетските прописи со точноста определена за катастарските планови општинската геодетска управа него ќе го спроведе на катастарските планови.

Член 88

Органите, организациите и заедниците, како и здруженијата на граѓаните и другите граѓански правни лица ако вршат геодетски снимања за свои потреби кои се од влијание за податоците запишани во катастарот на недвижностите должни се оригиналите на геодетските планови да ги достават до Републичката геодетска управа.

Член 89

При изградба или реконструкција на објекти или изведување на други работи инвеститорот е должен, по завршената изградба или реконструкција, да ги достави податоците од премерот на општинската геодетска управа.

Врз основа на податоците од премерот општинската геодетска управа врши промена во катастарот на недвижностите.

Член 90

Општинската геодетска управа донесува решение за секоја промена во катастарот на недвижностите.

Решението од став 1 на овој член, се доставува на заинтересираните странки, а се спроведува во катастарот на недвижностите по неговата правосилност.

Член 91

Во решението за промена во катастарот на недвижностите се назначуваат сите податоци за недвижноста од катастарот на недвижностите.

Член 92

Запишувањето на правата на недвижностите во корист на новиот носител на правата на недвижностите нема да се изврши ако во одлуката на надлежниот орган или во исправата за правна работа не е означен поранешниот носител на правата на недвижностите според податоците од катастарскиот операт.

Член 93

Кога се поднесени повеќе барања за запишување на право на иста недвижност, во постапка ќе се земе барањето што е прво примено кај општинската геодетска управа.

Доколку првото барање биде правосилно одбиено, во постапката ќе се земат другите барања според редот на приемот.

Со поднесувањето на барањето за промена, странката може да бара да се прибележи поднесеното барање.

Член 94

Против решението за промена во катастарот на недвижностите, незадоволната странка може да јави жалба до Републичката геодетска управа.

Член 95

Правното дејство на запишувањето настанува во моментот кога барањето, односно исправата за запишување на правата на недвижностите по која се постапува по службена должност, е примена во општинската геодетска управа.

Член 96

На подрачјата на кои постои катастарска култура — градина, која не е евидентирана во катастарскиот операт, општинската геодетска управа е должна секоја година да врши утврдување на површина на самото место под оваа култура.

Член 97

Поврзувањето на податоците за правата на недвижностите што се наоѓаат во други катастарски општини ги врши општинската геодетска управа во местото на живеалиштето, односно седиштето на носителот на правата на недвижностите.

Општинската геодетска управа во која е запишана недвижноста чиј носител на правото на недвижноста има постојано живеалиште, односно седиште на подрачјето на друга општина, во рок од 30 дена од приемот на изготвениот катастар на недвижностите, по извршената промена на носителот на правото на недвижноста, односно по промената на адресата, должна е да и достави извод од имотниот лист на општинската геодетска управа во општината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето, односно седиштето на носителот на правото на недвижноста.

Член 98

Носителите на правата на недвижностите што стекнале недвижност во другите катастарски општини на територијата на СФР Југославија надвор од катастарската општина во која имаат живеалиште, односно седиште се должни неа да ја пријават најдоцна 30 дена од денот на стекнувањето на недвижноста на општинската геодетска управа во која имаат живеалиште, односно седиште.

Носителите на правата на недвижностите во случај на промена на адресата на живеалиштето, односно седиштето, должни се во рок од 60 дена од денот на промената да ја известат општинската геодетска управа на чие подрачје имаат недвижност за извршената промена на адресата.

Член 99

Општинската геодетска управа е должна да го известат општинскиот орган на управата надлежен за имотно-правните работи кога граѓанин или граѓанско правно лице стекнал право на недвижности над границите определени со закон или на недвижности на кои не може да постои право на сопственост.

Член 100

Општинската геодетска управа е должна, веднаш по извршената промена во катастарот на недвижностите, еден примерок од исправата врз основа на која е извршено запишувањето, а во која нема доказ дека е платен данок на промет, да достави до општинскиот орган на управата надлежен за општите приходи.

Член 101

Директорот на Републичката геодетска управа, во согласност со републичкиот секретар за финансии, ќе донесе поблиски прописи за начинот на одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите.

Глава VIII**ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ****Член 102**

Геодетски работи за посебни намени на организациите и заедниците во смисла на овој закон, се:

1) изготвување на геодетски планови за потребите на просторното уредување на земјиштето кога размерот или содржината на постојните планови не одговараат на намената;

2) парцелација на градежното земјиште во постапката за спроведување на урбанистичките планови;

3) геодетски мерења за потребите при спроведувањето на промените во имотно-правните односи на земјиштето во постапката за експропријација, аронација и друго; и

4) сите геодетски мерења и геодетски планови, кои имаат врска со извршувањето на премерот и неговото одржување.

Работите од став 1 на овој член се извршуваат според одредбите на овој закон.

Податоците за работите од став 1 на овој член не можат да се користат се додека не се заверени од општинската геодетска управа.

Органите, организациите и заедниците што вршат геодетски работи за посебни намени се должни да ги достават оригиналите на геодетските планови на општинската геодетска управа.

Член 103

Органите, организациите и заедниците што ги вршат геодетските работи за посебни намени се должни да ги користат податоците од катастарот на недвижностите, а за започнувањето на работите, се должни да ја известат општинската геодетска управа најмалку 30 дена порано.

Во известието се наведуваат податоци за подрачјето, содржината, методот и целта на геодетските работи за посебни намени, како и за датумот на започнувањето и времетраењето на работите.

Општинската геодетска управа известието од став 2 на овој член, во рок од 3 дена по приемот и го доставува на Републичката геодетска управа.

Член 104

Органите, организациите и заедниците што ги изведуваат геодетските работи за посебни намени се должни во рок од 60 дена од денот на потврдувањето на планот да ги предадат оригиналите на геодетските планови на општинската геодетска управа без надоместок.

Кога работите се извршени со фотограметриско снимање, се предаваат и оригиналите на фотоматеријалот (филм, плоча и друго).

Член 105

Општинската геодетска управа може да врши премерување за потребите на органите, организациите и заедниците, како и за здруженијата на граѓаните, други граѓански правни лица и граѓаните со надоместок што ќе го утврдат спогодбено.

Глава VIII**ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 106**

Оригиналите на геодетските планови од основните геодетски работи се чуваат во посебни простории и под посебни услови во Републичката геодетска управа, а другата документација кој општинската геодетска управа.

Начинот на чување и користење на документацијата од премерот и катастарот на недвижностите го пропишува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 107

Оригиналите на геодетските планови, работните оригинали на катастарските планови и оперативни не можат да се изнесуваат од просториите на органот што ги чува освен во процесот на репродукција.

Член 108

Увидот во податоците од премерот и катастарот на недвижностите се врши во службените простории на општинската геодетска управа во присуство на овластено лице.

Општинската геодетска управа е должна, по барање на заинтересирано лице да издаде исправа за фактите што произлегуваат од податоците на премерот и катастарот на недвижностите, ако за определени податоци не е определено поинаку.

Член 109

За користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот за користење на податоците од став 1 на овој член зависи од висината на трошоците за нивното изготвување, бројот на можните корисници, содржината и обемот на податоците и степенот на нивната употребливост.

Надоместокот од став 1 на овој член не се плаќа ако за односната услуга е предвидено плаќање на административна такса.

Член 110

Висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Глава IX**НАДЗОР****Член 111**

За извршувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него е одговорна Републичката геодетска управа.

Член 112

Републичката геодетска управа има право и должност да:

— издава задолжителни инструкции во врска со извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него; и

— врши непосреден надзор над работите на премерот и катастарот на недвижностите кога тие работи ги врши специјализирана организација на здружениот труд, како и на одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите.

Член 113

Ако Републичката геодетска управа во вршењето на правото на надзорот утврди дека општинската геодетска управа не го извршува овој закон и прописите донесени врз основа на него, ќе ја предупреди за тоа управата и истовремено ќе го известат Извршниот совет на Собранието на општината.

Ако со неизвршувањето на законот и другите прописи настанале потешки последици во однос на одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите, Републичката геодетска управа може да покрене постапка за сменување од должност на функционерот што раководи со општинската геодетска управа, односно за одземање на овластувањето на работниците со посебни овластувања на таа управа.

Член 114

Републичката геодетска управа непосредно ќе го обезбеди извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, ако и додека општинската геодетска управа не ги извршува овие прописи, со обврска општината да ѝ ги надомести трошоците причинети со тоа.

Кога постапувајќи според став 1 на овој член Републичката геодетска управа ќе донесе решение, жалба против тоа решение може да се поднесе до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 115

Надзор над стручната работа на општинската геодетска управа и на специјализирана организација на здружениот труд на која и се доверени определени стручни работи од премерот и катастарот на недвижностите и на работниците во нив врши Републичката геодетска управа.

Член 116

Во вршењето на стручниот надзор учествуваат стручни работници од соодветна област во која се врши стручниот надзор.

Стручните работници што вршат стручен надзор не може да бидат со помал степен на образование од степенот на образованието на работниците врз чија работа го вршат стручниот надзор.

Член 117

За спроведувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него инспекциски надзор врши Републичката геодетска управа преку инспектори.

Член 118

Органите, организациите и заедниците, граѓанските правни лица и граѓаните се должни да му овозможат на инспекторот непречен увид и непречено вршење на работите на надзорот.

Член 119

Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор утврди неправилности, ќе донесе решение со кое ќе нареди да се отстранат неправилностите и ќе определи рок за нивно отстранување.

Доколку со посебен пропис е предвидено дека за утврдена неправилност треба да се применат определени управни мерки, инспекторот со решение од став 1 на овој член ќе изрече и такви мерки.

Член 120

Ако инспекторот утврди дека постои основа за преземање на други мерки за кои е надлежен друг орган, должен е за тоа да го известат тој орган.

Член 121

Ако во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека со повредата на прописите е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, должен е без одлагање да поднесе барање до надлежниот орган за покренување на прекршочна постапка, односно пријава за стопански престап или кривично дело.

Член 122

Ако геодетските работи за посебни намени не се изведуваат според овој закон, општинската геодетска управа може со решение да наложи утврдените недостатоци да се отстранат во определен рок.

Ако органот, организацијата или заедницата што ги врши геодетските работи за посебни намени не постапи според решението, општинската геодетска

управа ќе го запре натамошното извршување на работите.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го одлага неговото извршување.

Член 123

При вршењето на надзорот инспекторот мора да има легитимација со која се утврдува неговото службено својство и е должен да ја покаже ако тоа се бара од него.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава директорот на Републичката геодетска управа.

Директорот на Републичката геодетска управа ќе донесе поблиски прописи за образецот и за начинот на издавањето на легитимацијата.

Глава X

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 124

Со парична казна од 30.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок правното лице како корисник ако:

1) не ги користи податоците од катастарот за недвижностите (член 14 став 1);

2) отстрани, уништи, расипе или засипе белези и знаци на премерот (член 20 став 1);

3) во пропишаниот рок не ја извести општинската геодетска управа за изведување на градежни и други работи со кои може да се оштети белегот или знакот на премерот или со кои се намалува можноста за негово користење (член 21 став 1);

4) не дозволи пристап на недвижноста или не дозволи поставување на белези и знаци на премерот (член 22 став 1);

5) не ги обележи во определен рок со видни и трајни белези и знаци границите на недвижностите што ги користи на начин што го определува Републичката геодетска управа (член 30 став 2);

6) не достави исправи со кои располага, а кои можат да послужат за утврдување на правата на недвижностите (член 62 ставови 2 и 3);

7) не пријави недвижности што ги има во други катастарски општини на територијата на СФР Југославија надвор од катастарската општина во која има седиште заради евидентирање или не пријави промена на адреса (членови 72 и 98 став 2);

8) во пропишаниот рок не ја пријави на општинската геодетска управа секоја настаната промена на правата на недвижностите, промена на катастарската култура на земјиштето, изградбата, надградбата и доградбата или отстранување на градежен и друг објект, како и промените што се од влијание за определување на катастарската класа на земјиштето (член 85);

9) не и ги достави на општинската геодетска управа податоците на премерот (член 89);

10) во пропишаниот рок не ја извести општинската геодетска управа за почетокот на геодетските работи за посебни намени (член 103 став 1); и

11) не и ги предаде на општинската геодетска управа оригиналите на плановите (член 104).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни одговорното лице со парична казна од 10.000 до 50.000 динари.

Член 125

За прекршок од член 124 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 на овој закон ќе се казни и физичкото лице како носител на правата на недвижностите со парична казна од 10.000 до 50.000 динари.

Член 126

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорниот работник во државните органи, организациите, односно заедниците ако одлуките за правата на недвижностите по правосилноста не ги достави до општинската геодетска управа (член 14 став 2).

Глава XI

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 127

На подрачјата каде што премерот е во тек, установањето на катастарот на недвижностите ќе се изврши според одредбите на овој закон.

На подрачјата на кои е извршен премерот и е изготвен катастар на земјиштето, како и на подрачјата на кои постои пописан катастар, ќе се изврши премер и ќе се изготви катастар на недвижностите според одредбите на овој закон, согласно со долгорочната програма за премер и катастар на недвижностите, што ќе ја донесе Собранието на СР Македонија.

Со долгорочната програма ќе се утврдат динамиката на премерот и потребните средства за премерот.

Член 128

До донесувањето на прописите од членовите 23, 27 став 3, 36, 38 став 3, 42, 49, 56, 73, 86 став 4 и 101 на овој закон доколку не се во спротивност со овој закон, ќе се применуваат прописите донесени врз основа на Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 34/72 и 13/78) и тоа:

1. Правилник за пропишување на податоци од основните геодетски работи, снимните детали и изработените оригинали на планови и карти кои се даваат на увид и за начинот и постапката на нивното користење („Службен весник на СРМ“ број 2/79);

2. Правилник за катастарското класирање на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 38/78);

3. Правилник за излагање на јавен увид на податоците од премерот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 38/78);

4. Правилник за изработка на катастарскиот операт и негово одржување („Службен весник на СРМ“ број 35/74);

5. Правилник за одржување на премерот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 6/75);

6. Правилник за вршење на геодетските работи при постапката за експропријација вон градежните реони и за реализација на урбанистичките решенија во градовите и населбите од градски карактер („Службен весник на СРМ“ број 24/75); и

7. Правилник за чување и архивирање на податоците од премерот и катастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 6/75).

Член 129

Директорот на Републичката геодетска управа ќе ги донесе прописите од членовите 27 став 3, 42, 49, 56, 73, 86, став 4 и 101 на овој закон во рок од една година, прописите од членовите 23 и 38 став 3 на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 130

По влегувањето во сила на овој закон, Собранието на општината презема мерки за организирање на општинската геодетска управа во поглед на стручната, техничката и кадровската опременост, а најдоцна во рок од 6 месеци пред започнувањето на работите на премерот на подрачјето на општината.

Член 131

Документацијата од катастарот на земјиштето, евиденцијата на недвижностите во општествена сопственост и таписко-интабулационите книги на подрачјето на кое е установа катастар на недвижностите, според одредбите на овој закон, поминуваат на трајно чување во општинската геодетска управа.

Член 132

Со денот на почетокот на примената на катастарот на недвижностите за определени подрачја установа според одредбите на овој закон, за тие подрачја престануваат да важат Законот за премер

и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ број 34/72 и 13/78), Законот за евиденција на недвижностите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 40/72) и потточката 4 на точката Б од став 1 на член 36 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78 и 27/78) во делот што се однесува на вршењето на таписко-интабулационите работи.

Член 133

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

391.

Врз основа на член 7 од Договорот за правата на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепите лица и на нивните придружници („Службен лист на СФРЈ“ број 56/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 30 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРАВАТА НА ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА И НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИЦИ

I

Се потврдува Договорот за дополнување на Договорот за правата на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепите лица и нивните придружници.

II

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1945/1
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

392.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот совет, одржани на 30 јуни 1986 година, врз основа на Освртот врз клучните прашања и активности во врска со спроведувањето на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, во 1986 година и на другите елементи на утврдната политика на општествено-економскиот развој, Извештајот за остварените движења и постигнатите резултати на општествено-економскиот развој на СР Македонија за периодот јануари — април 1986 година, тргнувајќи од Резолуцијата на IX конгрес на СКМ, а имајќи ги предвид оперативните заклучоци на Претседателството на Централниот комитет на СКМ, мислењата и предлозите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, мислењето на Советот на Републиката, констатациите и заклучоците на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и предлозите и мислењата на работните тела на соборите на Собранието, ги донесува следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА НАТАМОШНИ АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СРМ ВО 1986 ГОДИНА

Собранието на СРМ констатира дека и покрај преземените мерки и активности на носителите на развојот во петте месеци од годината во клучните

подрачја од општествено-економскиот развој не се остваруваат повеќе определби од Резолуцијата за оваа година. Не е остварен квалитативен пресврт пред сè на секторот на извозот, јакнењето на материјалната основа на трудот и спроведувањето на финансиската консолидација на стопанството, подрачјето на инфлацијата и друго.

Тргнувајќи од ваквите движења и изразито тешката економска состојба на стопанството во Републиката во првата година од остварувањето на Среднорочниот план за развој, Собранието на СРМ смета дека е неопходно да се интензивираат активностите во спроведувањето на веќе донесените и во преземањето на дополнителни мерки за отстранување на причините за сегашните проблеми и тешкотии и натамошното одржување на позитивни тенденции на развојот, како и за разрешување на клучните проблеми од кои зависи остварувањето на основните задачи на развојот и на економската политика за што е потребно енергична, брза и конкретна акција на сите носители на развојот и нивна полна мобилност, организираност и одговорност.

Собранието на СРМ смета дека за остварување на резолуциските определби во 1986 година неопходен е динамичен пораст на производството и извозот, значајно подобрување на квалитативните фактори на стопанисување, интензивирање на процесот на поврзувањето на трудот и средства и врз таа основа јакнење на самоуправната организираност на здружениот труд. За реализација на ваквите задачи потребно е екипирање со креативни и акциони способни кадри подготвени да се соочуваат и да ги менуваат постојните состојби. Исто така, потребно е да јакне мотивираноста за продуктивна работа, максимално зголемување на мобилноста, одговорноста, работната и технолошка дисциплина во сите средини и покренување на широка општествена активност за создавање на рационален однос кон работата и сите видови штедење (енергија, репроматеријали, парични средства).

1. За натамошно зголемување на производството согласно со реалните материјални и кадровски можности и искористување на постојните резерви, Собранието на СРМ укажува дека е неопходно остварување, вклучување и конкретни мерки на одговорност за неспроведување на приоритетната задача од Резолуцијата за динамизирање на производството и извозот. За таа цел, ОЗТ од областа на стопанството, во соработка со Стопанската комора на Македонија, веднаш да ги иновираат односно изготват програмите по носители и рокови и врз таа основа да ги интензивираат активностите во правец на максимално користење на постојните капацитети, преку воведување на повеќесменско работење, зголемување на продуктивноста и намалување на трошоците на работење, изработка на квалитетни производи според потребите и барањата на потрошувачите на светскиот и домашниот пазар и намалување на залихите, флексибилноста на производствените програми на скоја индустриска гранка за поспособување на конјуктурните трендови на побарувачката и друго.

Извршниот совет на Собранието на СРМ, републичките органи на управата и надлежните органи во општините да ги следат, иницираат и поттикнуваат овие активности и со свои мерки да придонесат за нивното остварување. За неизготвување на овие програми и непокренување на активности и мерки за нивна реализација надлежните самоуправни и општествени организации во општините и Републиката да преземат конкретни мерки на одговорност.

Од посебен интерес е и натаму да се прават напори да се обезбедат услови за редовно снабдување на стопанството со електрична енергија и други видови гориво. Истовремено, нужно е да се обезбедат услови за поредовно снабдување со репроматеријали од увоз и домашни извори. Во оваа насока, да се обезбедат редовно општествено признатите права на увоз, со посфикасно работење на

девизниот пазар, користење на стоковните кредити и друго.

Потребно е организациите на здружениот труд и нивните асоцијации да ги интензивираат и процесите на поврзување на трудот и средствата и преку осовременување на организираноста на стопанството да обезбедат посфикасно стопанисување. Во индустријата ваквите процеси брзо и поквалитетно да се остваруваат во јуние работни организации кои се големи стопански системи, носители на развојот и кои ќе вршат унапредување и трансфер на научно-технолошкиот прогрес, а со современо организирани служби на маркетинг ќе овозможат висок и сигурен пласман на производите од гранките. Истовремено овие правци на организираност да се развиваат и со големите системи на ниво на земјата.

Со цел за поголемо вклучување на стопанството на Републиката во заедничките програми на развој на ниво на земјата, до крајот на годината здружениот труд преку стопанските комори да ги разработи техничко-економските критериуми за одобрување на квалитетни инвестициони програми што ќе одговараат на оптималните општествени можности и потреби, особено во областа на енергетиката, основните земјоделски производи, некои основни сировини, сообраќајот и врските, како и во областа на науката и технологијата, што се значајни претпоставки за јакнење на самоуправната економска интеграција.

За надминување на недоволните состојби во електростопанството, неопходно е покрај современо организирање на сложениот систем на електростопанството и совладување на субјективните слабости на планот на производството, да се создадат услови за нормално одвивање на репродукцијата на оваа гранка и реализација на Програмата за изградба на електроенергетски објекти, како и да се преземат мерки за штедење на енергијата.

Зголемените потреби на јаглен за индустриска и широка потрошувачка да се намируваат и од површинските копови на лигнит од рудниците за јаглен во Берово и Пискупина. Со посебен интензитет да продолжат истражувањата, доистражувањата и подготовките за експлоатација на доистражените и техничко-технолошки испитани рудни резерви.

ОЗТ од земјоделството, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство и надлежните органи во општината и банките во рамките на сите свои надлежности да ги забрзаат подготовките за спроведување на оперативните програми за навремено и квалитетно извршување на жетвата и откупот, како и да се извршат подготовки за есенска сеидба. За зголемување на обработливите површини за есенска сеидба неопходно е ОЗТ и општините да подготват програми за порационално користење на земјоделските површини и освојување на нови, како и да изнаоѓаат форми на организираност за рационално користење на механизацијата и довгата земјоделска опрема.

Носителите на овие активности да изнајдат трајни решенија за современо организирање на агрокомплексот во Македонија, со заедничка и единствена служба за развој и маркетинг, со реорганизација на постојните извозно-увозни организации, што е од битно значење за развојот на земјоделството.

Компаративните предности што ги нуди нашето поднебје треба рационално и стручно да се користат (производство на тутун со типска чистота, производство на семенски материјали, вино, грозје, јагнешко месо).

Заради отежнатите услови на откупот на јунешкото месо, поради забраната на увоз од страна на земјите на ЕЕЗ, да се остварат активности за пополнување на стоковните резерви на ниво на земјата, Републиката и општините.

Организациите на здружениот труд и банките, да преземат нужни активности за поцелосно и доследно спроведување на мерките што се преземаат и со кои се создаваат услови за зголемување на производството, подобрување на состојбите со откуп

и промет, а посебно за подобрување на финансиската положба преку каматната политика, регреси, цените и други поттикнувачки мерки на економската политика.

Со цел да се обезбеди и зајакне стопанската активност во целина, со тоа и на градежништвото, да се создадат услови за да се оствари зајакнатата станбена изградба и да се забрза и изградбата на 2.500 станови за пазар. Истовремено, треба да се разрешат определени проблеми сврзани со натамошното зајакнување на градежната оператива во странство, посебно со земјите во развој. Да продолжат активностите на градежните организации својата организациона поставеност да ја приспособат спрема барањата и обемот на потребите во општествениот и индивидуалниот сектор.

Организациите на здружениот труд од железничкиот сообраќај во соработка со Стопанската комора на Македонија, врз самоуправна основа да ги утврдат и усогласат потребите на стопанството и расположливите капацитети во железничкиот сообраќај.

Стопанската комора на Македонија во соработка со Републичкиот комитет за сообраќај и врски да ги презема сите неопходни активности за склучување и реализација на Самоуправната спогодба за здружување на средствата наменети за набавка на превозни капацитети во железничкиот сообраќај меѓу ЖТО — Скопје и поголемите корисници на железнички услуги.

Во областа на угостителско-туристичкото стопанство, ОЗТ од областа на туризмот и угостителството, Стопанската комора на Македонија во соработка со Туристичкиот сојуз на Македонија и надлежните органи во општините, да преземаат натамошни активности и мерки за поорганизирана понуда на капацитетите на домашниот и странскиот пазар преку изработка на заеднички програми. Оттаму неопходно е окрупнување на капацитетите преку здружување на трудот и средствата на ОЗТ од овие дејности, при што современата туристичка пропаганда треба да овозможи поголема информираност на расположливите туристички капацитети во Републиката.

За развојот на малото стопанство, општините, надминувајќи ги отпорите кои се присутни во досегашниот развој, треба многу помобилно и подготворно отколку досега да ги реализираат програмите за развој на малото стопанство, потпирајќи се пред сè на организациите на здружениот труд и со соодветни мерки и инструменти на економската политика, особено кредитната, со постабилна и подолгорочна даночна политика да обезбеди сигурност на вложување на средствата во сопственост на граѓаните, да се поединстави постапката за добивање дозволи и други олеснувања, да го поттикнуваат развојот, особено на дефицитарни занаети. Во таа смисла да се преземат мерки за поголемо ангажирање на личните средства за основање на договорни организации, занаетчиски задруги и самостојни дуќани кои производно се ориентирани.

2. За надминување на недоволните движења во надворешно-трговската размена ОЗТ во соработка со Стопанската комора на Македонија да ги интензивираат активностите за остварување на сопствените и заедничките програми за извоз по одделни производи и валутни подрачја. Производите за извоз по својот квалитет, модел, амбалажа и цена да бидат атрактивни и конкурентни на странскиот пазар.

Исто така, надлежните органи покомплексно да ги согледаат состојбите во врска со мотивираноста за извоз на ОЗТ и да се ангажираат за преземање дополнителни мерки за зголемување на стимулациите и рефакциите, ОЗТ во рамките на деловните здруженија на ниво на Стопанската комора на Југославија да обезбедат поголемо учество во распределбата на контингенти и квоти за извоз, особено на тутунот, обоените метали и хемиските влакна и да се надминат досегашните пропусти за недоволниот третман на одделни гранки и организации.

Собранието ги поддржува дополнителните мерки во доменот на економските односи со странство, цените, кредитно-монетарната политика и посебно ка-

матната политика, сведување на сите видови потрошувачка во рамките на предвидената со Резолуцијата и финансиската консолидација на стопанството, што се преземаат на ниво на Федерацијата, а кои ќе придонесат за поголема мотивираност на организациите на здружениот труд за поголемо производство за извоз. Притоа, Собранието смета при градењето на елементите на предложените мерки на ниво на земјата да се обезбедат такви решенија кои ќе создадат погодност на структурата на стопанството на Републиката на транспортните трошоци и друго.

Потребно е да се преземат и други мерки за поттикнување на извозот. За оваа цел, деловните банки, во рамките на своите билансни можности, да дадат приоритет во кредитирањето на извозните активности на здружениот труд и притоа да настојуваат да се обезбедат и определени поволности во условите на кредитирање.

За да се создаде ефикасна надворешно-трговска мрежа организациите на здружениот труд од областа на надворешниот промет во рамките на Стопанската комора на Македонија и со ангажирање на Републичкиот комитет за економски односи со странство и на другите непосредно заинтересирани републички органи на управата, да ги согледаат реалните можности за порационална организација на надворешно-трговската мрежа во Републиката и да започнат со склучување на самоуправни спогодби за конкретни облици на здружување на организациите на здружениот труд по области и гранки.

3. И покрај постигнатите позитивни движења во индустриското производство во Републиката, економско-финансиската состојба на стопанството и банките е извонредно тешка што се согледува во високата неликвидност, недостигот на трајни обртни средства, високи камати, загуби, големи залихи, повисоки издвојувања за општа и засничка потрошувачка и друго. ОЗТ, општините и Републиката прават напори за подобрување на состојбите за финансиска и друга консолидација потпирајќи се пред сè врз сопствени сили. Меѓутоа, со примената на Законот за санација и престанувањето на ОЗТ, Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествените средства и Законот за Службата на општественото книговодство, ОЗТ од СРМ објективно ќе се најдат во мошне тешка состојба што може да има и политички импликации.

Во оваа смисла неопходно е да се извршат сите неопходни работи сврзани со трансформацијата на средствата од примарната емисија во трајни обртни средства на организациите на здружениот труд и на таа основа во текот на оваа година да се остварат соодветни ефекти. Истовремено, Собранието се залага во договорените рокови да се донесат и други решенија сврзани за финансиска консолидација во земјата, особено за разрешување на проблемите сврзани со курсните разлики.

За надминување на овие состојби Собранието на СРМ по задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ да ги продолжи започнатите активности во Сојузниот извршен совет, како и да се заложат за навремено донесување на соодветни мерки од сојузните органи за решавање на одделни специфични проблеми на стопанството и банките во СР Македонија и СР Црна Гора.

Трпувајќи од сложената положба во стопанството на Републиката и очекуваните негативни ефекти од новите „пакет мерки“ на ниво на земјата, врз стопанството на СР Македонија, се цени дека е неопходно да се забрзаат активностите на ниво на Федерацијата сврзани со поднесените барања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за реализација на барањата финансиска поддршка, разрешување на трајна основа на проблемите со курсните разлики и солидарното учество во разрешувањето на специфичните проблеми околу проектот „ФЕНИ“.

4. Со оглед на крајно ограничените средства за инвестиции во Републиката, да се обезбедат максимални услови расположливите средства да бидат насочени во оние дејности што ќе дадат и најбрзи и најголеми производни и доходовни ефекти. Оттаму;

тежиштето треба да биде ставено на процесот на модернизација и реконструкција на постојното стопанство и неговото оспособување за поефикасно стопанисување и поголемо вклучување во меѓународната поделба на трудот.

Извршниот совет на Собранието на СРМ да продолжи со интензивното ангажирање заседно со надлежните републички органи и организации, како и самите организации на здружениот труд, инвестициите и банките во ефикасно разрешување на прашањата за изградбата на ТЕ „Битола III“, спроведување на Заклучоците за комплексот „ФЕНИ“ и разрешување на сите отворени проблеми за навремено завршување на „Гораница“.

Собранијата на општините и самоуправните интересни заседници да преземат мерки за преиспитување и усогласување на инвестиционата политика во однос на непроизводни и нестопански инвестиции и да преземат мерки за намалување на даноците и придонесите кои се предвидени и воспоставени за финансирање на овие инвестиции чија изградба, доградба и набавка се одлага.

Средствата на организациите на здружениот труд наменети за финансирање на непроизводствени инвестиции да се насочат за обртни средства за потребите на тековната репродукција.

5. За изнаоѓање на трајни решенија за надминување на неповолните состојби на организациите на здружениот труд кои работат со загуби најдоцна во законскиот рок да донесат санациони програми, со конкретни мерки со кои ќе се дадат такви решенија на проблемите на односите во колективот, технологијата, односот спрема работата, работна и технолошка дисциплина, рационализација во работењето, набавка на сировини и пласман на производите со кои организацијата ќе докаже дека по изготвувањето на санационата програма и санирањето на состојбите ќе биде способна пред сè со свои сили во наредниот период успешно да стопанисува. Досегашната практика некои работни организации да очекуваат само финансиска помош за покривање на загубите, а наредната година повторно да се појават пред општеството со истите барања, да се елиминира. При ова е неопходно банките да ги интензивираат активностите за изнаоѓање на решенија за санирање на состојбите, при што свој придонес треба да дадат самоуправните интересни заедници и другите надлежни органи и организации.

ОЗТ „Електростопанство на Македонија“ и ОЗТ од агроиндустријскиот комплекс кои претставуваат жарништа на загуби и кои имаат директно негативно влијание врз работата на вкупното стопанство на Републиката, заседно со своите деловни партнери и банките да преземат мерки за санирање на загубите во овие комплекси. За надминување на овие проблеми да се вклучат пошироките општествено-политички заедници со свои мерки и активности.

6. За намалување на интензитетот на порастот на цените, неопходно е доследно и одговорно да се спроведуваат комплексните економски мерки на Сојузниот извршен совет, од надлежните органи, Републиката, општините, ОЗТ и другите самоуправни организации и заедници и да се предложат и енергично преземаат соодветни оперативни антиинфлациони мерки, со цел да се обезбеди постепено намалување на трошоците на производството, зголемување на доходноста и на ефикасноста во стопанисувањето. Исто така, потребно е надлежните органи на Републиката да се ангажираат за отстранување на погојните диспаритети на цените кај одделни гранки и производи, а особено на стопанската инфраструктура, земјоделството и станбено-комуналната дејност.

Во рамките на предвидените мерки и активности на антиинфлационата политика е особено важно да се преземат одлучни мерки за спречување на натамошното прескумерно зголемување на цените, односно за спроведување на утврдените мерки кои кои ја крилат усвоената политика на цени, ја повлекуваат стоката од пазар и на друг начин го загрозуваат нормалното функционирање на од-

носите на пазарот и го нарушуваат единствениот југословенски пазар.

Инспекциските органи и другите субјекти да ја зајакнат контролата на остварувањето на донесените мерки во областа на пазарот и цените. Во случај на поголемо отстапување од просечниот месечен раст на цените, во рамките на општествената контрола да се преземаат дополнителни мерки вклучувајќи ја и непосредната контрола на цените, посебно кон оние организации на здружениот труд кои користат монопол на пазарот, притоа да се има предвид и нивото на цените на одделни производи и услуги.

7. Тргувајќи од фактот дека невработеноста и натаму претставува најтежок социјален, економски и политички проблем, неопходно е да се остварува приоритетна задача за зголемување на вработувањето врз продуктивна основа. За таа цел, Собранието на СРМ во септември ќе ја донесе Програмата за вработување за периодот од 1986 до 1990 година, која ќе ги мобилизира сите субјекти започнувајќи од ОЗТ, општините и други да донесат акциони програми за нејзино остварување до крајот на октомври. Собранието на СРМ до крајот на септември ќе го донесе Законот за заем за вработување.

8. Заради создавање на поповолни материјални, социјални и други услови на селото, а особено во ридско-планинските и пограничните подрачја, а со цел намалување на миграционите движења и насочување на популацијата на населението, се задолжува Извршниот совет согласно со постојните економски, социјални, политички и други определби да предложи конкретни мерки во рок од три месеци.

9. Банките, ОЗТ, надлежните органи на управата и другите општествени субјекти, надминувајќи ги присутните отпори и локалните општински интереси, треба да ги забрзаат активностите навремено да се изврши реорганизација на банкарската мрежа во смисла на нејзиното окрупнување во Републиката врз основа на законските определби, со што банките треба да станат иницијатори и организатори на остварувањето на заедничките програми за развој, овозможувајќи повисок степен на концентрација на општествениот капитал во Републиката и јакнење на самоуправните интеграциони процеси.

10. Јакнењето на материјалната основа на здружениот труд треба да биде основна задача на носителите на развојот која треба да се остварува, пред сè, со економично, рентабилно и попродуктивно работење. За остварувањето на оваа задача, потребно е покрај активностите на ОЗТ, преку решенија на ниво на земјата и Републиката, пред сè да се обезбеди смирување на трошковната инфлација, делимично компензирање на камати во земјоделството и извозот, со соодветна царинска и даночна политика.

11. ОЗТ е неопходно да ги потпишат самоуправните спогодби по гранки и групации согласно со веќе потпишаниот Општествен договор, како и да ги усогласат своите правилници за распоредување на доходот, чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи, во рокот определен со Законот со кои треба да зајакне мотивираноста за произведен и креативен труд, да се сузбива урамнolовката, да се отстрануваат неоправданите разлики и да се надминуваат состојбите на обезвреднување на трудот и акумулацијата.

Потребно е доследно спроведување на политиката на распределба спрема трудот и покажаните резултати од трудот, односно порастот на личните доходи да биде во согласност со зголемувањето на продуктивноста на трудот.

Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници доследно да ја спроведуваат утврдената политика во распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи, согласно со Резолуцијата за 1986 година. Во таа насока треба да се усогласуваат правата на работниците во орга-

низациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници да располагаат со доходот, доколку распоредувањето е во согласност со општествените договори, самоуправните спогодби со кои тие односи се уредуваат, односно со нивните резултати на трудот и работењето.

12. Тргувајќи од присутните проблеми во животниот стандард, организациите на здружениот труд да преземат мерки и активности за создавање можност за унапредување на условите за живот и работа на работните луѓе, за јакнење на нивната социјална сигурност, согласно со растот на материјалното производство, продуктивноста на трудот и другите фактори.

Во секоја организација на здружениот труд при донесувањето на програмите за заштита на животниот стандард да се вградат мерки за заштита на стандардот на вработените со пониски лични доходи и поголем број на издржувани членови на семејството преку средствата за заедничка потрошувачка. За ова истовремено да се преземат мерки на ниво на општествено-политичките заедници, односно пранки и прулации.

13. За остварување на утврдената политика на развојот на општествените дејности и постигнување на нивен поусогласен развој со потребите на општеството и материјалните можности на Републиката, поодлучно да продолжат активностите за квалитативна трансформација на општествените дејности во функција на развојот на општествената репродукција, нивно реструктурирање и порационално и поекономична организација, заради постигнување на повисок квалитет на услугите и поголем ефект во задоволување на заедничките потреби кои се остваруваат во овие дејности. Подобрувањето на положбата на овие дејности да се остварува во рамките на материјалните можности на стопанството.

14. Со оглед на присутните состојби и проблеми во општествените дејности и движењето на доходот во овој период, усогласувањето на растот на средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби треба да се врши со номиналниот пораст на доходот по периодичните пресметки за периодот јануари и март, јануари и јуни и јануари и септември 1986 година, а во рамките на селективните стапки на пораст на одделни намени утврдени со Договорот за остварување на политиката на издвојување на средства за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во 1986 година.

Со цел средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби да се движат во договорените рамки со Резолуцијата, се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ по итна постапка на Собранието на СРМ да му предложи прописи со кои сите приходи на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници што ќе се остварат над нивото на порастот предвидено со Резолуцијата, да се имобилизираат и да се определат намени за нивно користење.

15. Извршниот совет на Собранието на СРМ интензивно да се ангажира во разрешувањето на проблемите искажани во Освртот врз клучните прашања и активности во врска со спроведувањето на Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, во 1986 година и на остварувањето на овие заклучоци.

16. За остварување на овие цели и задачи неопходно е ангажирање на севкупниот делегатски систем од страна на сите работни стручни и општествени субјекти за остварување на својот дел на одговорноста. Притоа, зацврстувањето на самоуправната положба на работните луѓе и граѓаните, како основни носители во одлучувањето за доходот и општествената репродукција е основен предуслов за јакнење на вкупниот фронт на остварувањето на развојните задачи. Собранието на СРМ во практиката на своето дејствување ќе обезбеди поголема динамичност, конкретност и ефикасност, како во

донесување на неопходните мерки, така и во нивното извршување и за тоа редовно ќе ја информира делегатската јавност.

Собранието на СРМ смета дека е неопходно со остварување на мерките и активностите што се предлагаат со овие заклучоци истовремено да се преземат интензивни мерки и активности за спроведување на мерките што ги предлага Сојузниот извршен совет, а што ќе се донесат во три фази.

Во тој поглед од особено значење се оние мерки кои се однесуваат на динамизирање на производството, поофанзивно одвивање и стимулирање на извозот, нормализирање на паричните текови во репродукцијата, усогласување на понудата и побарувачката и неопходна афирмација за поефикасно и порационално користење на општествените средства, подигање на квалитативните фактори на стопанисувањето врз основа на реалните економски критериуми и реални економски категории, со што поцелосно и подоследно ќе се остварат определбите на долгорочната програма за економска стабилизација. Со оглед на етапното донесување на овие мерки, потребно е ефикасно организирање на сите организации на здружениот труд и надлежните органи во Републиката за разработка и нивна доследна примена, како и навремено подготвување на оние мерки што Републиката, општините и здружениот труд ќе ги донесат во своја надлежност. Сите фактори на репродукцијата треба да настојуваат максимално да се изразат позитивните ефекти од примената на мерките.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08—1977
30 јуни 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигорски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

393.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНУВААТ ПРИ ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ И ПРИ УВОЗОТ НА ОСНОВНИТЕ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН

1. Одлуката за насочување на средствата на позитивните разлики што настануваат при промената на цените и при увозот на основните прехранбени производи и преработките од тутун („Службен весник на СРМ“ бр. 24/83 и 5/85) престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1126/1
26 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Влашки, с. р.

394.

Врз основа на член 8 од Законот за висината на средствата за загарантиран личен доход на работниците во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 27/86), а во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за труд, републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД

1. Корисникот на општествени средства што покажал непокриена загуба по завршната сметка, како и во други случаи предвидени со закон, износот на средствата за исплата на загарантиран личен доход, го утврдува на образецот „ЗЛД“ — Пресметка на средствата за исплата на загарантиран личен доход, кој е составен дел на ова упатство.

2. Корисникот на општествени средства на денот на исплатата на загарантираниот личен доход ѝ доставува на Службата на општественото книговодство пополнет образец „ЗЛД“ во еден примерок, заедно со налозите за исплата на аконтациите на личните доходи.

3. Паричните вредности во образецот се искажуваат во поим износ, а останатите податоци — во броеви со две децимали.

4. Корисникот на општествени средства што исплатува загарантиран личен доход по пополнува образецот „ЗЛД“ врз основа на податоците од колоната 5 од образецот — „Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — биланс на успехот“ (Посебни податоци), кој е оставен по завршната сметка за претходната година и податоците што ќе ги утврди на денот на пополнувањето на тој образец и тоа:

1) Под реден број 1 се внесува збирот на износите од реден број 7 до 10 од образецот — Посебни податоци, зголемен за износот од сметката 257 — распоредени средства на чистиот доход за лични доходи, кои се однесуваат на чистиот личен доход исплатен во тековната година по конечната пресметка за претходната година;

2) Под реден број 2 се внесува податокот од реден број 56 од образецот — Посебни податоци;

3) Под реден број 4 се внесува податокот од реден број 58 од образецот — Посебни податоци;

4) Под реден број 7 се внесува податокот за стапката на порастот на исплатените чисти лични доходи, објавена од Републичкиот завод за статистика;

5) Под реден број 8 се искажува стапката на порастот на исплатените лични доходи согласно со Законот. (Стапката на овој реден број изнесува 65% од просечната кумулативна стапка на исплатените аконтации на чистите лични доходи во стопанството на Републиката во тековната година или утврдената стапка од Извршниот совет на Собранието на СРМ согласно член 5 од Законот).

6) Податоците за утврдување на просечниот број вработени врз основа на часоовите за работа се земаат од евиденцијата на корисникот на општествените средства, која се води согласно со прописите за евиденциите во областа на работењето.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1781/1

3 јули 1986 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,

м-р Методија Тошевски, с. р.

Образец „ЗЛД“

ПРЕСМЕТКА

на средствата за исплата на загарантиран личен доход за месец — 198 — година кај организациите на здружен труд што покажале непокриени загуби по завршната сметка и во други случаи предвидени со закон

Ред. бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Износ
1.	Чисти лични доходи и надоместоци на чисти лични доходи за претходната година	_____
2.	Просечен број вработени врз основа на часови на работа во претходната година	_____
3.	Просечен чист личен доход по работник за претходната година (реден број 1 поделен со реден број 2)	_____
4.	Број месеци на работење во претходната година	_____
5.	Просечен месечен чист личен доход по работник за претходната година (ред. бр. 3 поделен со реден број 4)	_____
6.	90% од износот од реден број 5	_____
7.	Кумулативна стапка на порастот на исплатените чисти лични доходи во стопанството на Републиката	_____
8.	Стапка на зголемување на просечно исплатените чисти лични доходи	_____
9.	Реден број 6 зголемен со стапката за зголемување на просечно исплатените чисти лични доходи од реден број 8	_____
10.	Број на работници за кои се врши исплата на аконтациите на чистите лични доходи утврдени врз основа на часоовите на работа	_____
11.	Износ на средствата за исплата на загарантирани лични доходи (реден број 9 по реден број 10)	_____

Во — 198 — година

(потпис на раководителот на
финансиската служба)(потпис на раководителот на
корисникот на општествени
средства)

395.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 22, став 2 точка 2 и став 3 точка 2 и член 29 став 1 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на средствата за лични доходи, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд „Информатика и Електроника“, во состав на Работната организација „Јавор“ — увоз-извоз — Битола, со референдум одржан на 25 април 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Информатика и Електроника“ — Битола на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето за општина Битола и Демир Хисар во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, посебно на неговите членови 22 и 29. Според наводите во предлогот, оспорениот Правилник е противуставен и незаконит затоа што бил донесен од работниците на собир, а не со референдум, што е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд. Во однос на член 22 од оспорениот Правилник се изнесува мислење дека е противуставен и незаконит затоа што не содржи систем за основи и мерила. Најпосле, Судот утврди дека оспорениот Правилник се тврди дека е противуставен и незаконит затоа што различно го вреднува минатиот труд на работникот здобивен во и вон основната организација.

Во претходната постапка, од доставените писмени докази, Судот утврди дека оспорениот Правилник е донесен од работниците на референдум одржан на 25 април 1985 година.

Според член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд самоуправниот општ акт со кој ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи го донесуваат со референдум.

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник е донесен од работниците со референдум, Судот утврди дека тој не е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

5. Судот, понатаму утврди дека членот 22 од оспорениот Правилник содржи основи и мерила. Така, како основи се предвидени: сложеноста на работите; стручна подготовка; ниво на раководење; интензитет на трудот; работно искуство; „деловна и материјална одговорност“ и услови на работа, со процентите според кои овие основи учествуваат во вкупниот број на бодови. Понатаму, во оваа одредба се определени мерилата (бодовите) за секој од утврдените основи, со тоа што во Табеларниот преглед, оставен дел на Правилникот, тие се определени за секој вработен во Основната организација со вкупен број на бодови.

Со оглед на тоа што оваа одредба содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците, Судот утврди дека таа не е во несогласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија, односно дека не е во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, во кои е предвидена обврска работниците во основните организации да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за своите лични доходи. Меѓутоа, иако оваа одредба содржи основи и мерила, Судот по сопствена иницијатива утврди дека таа по еден основ е неуставна и незаконита. Имено, членот 22 од оспорениот Правилник, во делот означен во точката 1 од одлуката, како основ за распределба на средствата за лични доходи, покрај сложеноста ја предвидува и стручната подготовка, како посебен и самостоен основ.

Судот смета дека стручната подготовка не е предвидена во членот 129 од Законот за здружениот труд како посебен и самостоен основ, туку како елемент на основот сложеност. Поради тоа, струч-

ната подготовка не може да биде предвидена како посебен и самостоен основ, покрај основот сложеност. Доколку, пак, таа е предвидена како посебен и самостоен основ, тоа значи нејзино двојно вреднување, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Со оглед на тоа што во член 22 од оспорениот Правилник стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ, покрај основот сложеност, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, односно дека е во спротивност со член 129 од Законот за здружениот труд.

6. Најпосле, Судот утврди дека со член 29 од оспорениот Правилник минатиот труд на работниците различно е вреднуван и тоа за секоја година работно искуство во Основната организација пресметковната основа се зголемува за 0,6%, додека во основната организација за 0,4%.

Согласно алинеја 3 на член 2 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности од здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост, работниците создаваат доход кој има општествен карактер. Работејќи и овозможувајќи доход со општествени средства, работниците стекнуваат и минат труд кој исто така има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стекнат во една или повеќе организации на здружениот труд.

Судот смета дека различното вреднување на минатиот труд во и вон основната организација претставува неоправдано правителтирање на оние работници кои минатиот труд го стекнале во основната организација. Кога основната организација ќе го предвиди минатиот труд како основ за распределба на средствата за лични доходи, треба да поаѓа од општествениот карактер на средствата за производство и придонесот на работникот во зголемувањето на доходот не само на основната организација, туку и на општествениот доход во целина. Тргнувајќи од ваквиот карактер на минатиот труд, Судот смета дека различното вреднување на минатиот труд стекнат во и вон основната организација создава нееднаквост меѓу работниците при распределбата на средствата за лични доходи, поради што одредбата која тоа го предвидува не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Со оглед на тоа што во член 29 од оспорениот Правилник минатиот труд на работниците е различно вреднуван во зависност од тоа дали е стекнат во и вон основната организација, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во алинеја 9, став 3, Оддел II на Основните начела и во член 204 од Уставот на СР Македонија. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 191/85

14 мај 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

256.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Заедницата и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за пензија остварена во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, аконтативно се усогласуваат за 55 насто, што претставува дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1986 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 6/86) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 25 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантираната пензиска основа, најнискиот износ на пензиите како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензијата определени за 1986 година според соодветните одлуки.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1986 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 година се зголемуваат до износот на пензијата определен врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1986 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1986 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1986 година.

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат без оглед на последната година од која се засметани личните доходи во пензиската основа.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по тој основ сразмерно на бројот на месеците од 1986 година во кои примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ број 37/80).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1986 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1986 година.

Член 10.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1622/1

24 јуни 1986 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

257.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82, 77/82 и 5/85), и член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО ОДДЕЛНИ ПЕРИОДИ ДО 30 ЈУНИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се усогласуваат старосните, инвалидските и семејните пензии остварени во одделни периоди според прописите за пензиското и инвалидското осигурување што се применувани до 30 јуни 1983 година со пензиите остварени во периодот од 1 јули 1966 година до 30 јуни 1983 година.

Член 2

Усогласувањето на пензиите во смисла на член 1 од оваа одлука ќе се изврши на тој начин што пензиите на кои како последна година од која се

засметани личните доходи за утврдување на пензиската основа е подианата:

- 1966 за 1,5 насто,
- 1967 за 5,7 насто,
- 1969 за 2,6 насто,
- 1970 за 3,0 насто,
- 1971 за 2,2 насто,
- 1972 за 4,3 насто,
- 1974 за 12,1 насто,
- 1981 за 9,5 насто.

Член 3

Семејните пензии остварени по смртта на осигуреникот односно корисникот на старосна или инвалидска пензија се усогласуваат според соодветниот процент под услови и на начин предвидени во член 2 на оваа одлука.

Член 4

На корисниците на најнизок износ на пензија и на корисниците на боречка пензија определена од гарантирана пензиска основа, според член 2 на оваа одлука се усогласува пензијата определена од месечниот просек на личните доходи и вкупниот пензиски стаж доколку е тоа за нив поповолно.

Член 5

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши на износот на пензијата, без додатокот на пензија, која на корисникот на пензија му припаѓа на 1 јануари 1986 година заедно со усогласувањето на пензиите од 64,7 насто.

Член 6

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-1623/1

24 јуни 1986 година

Скопје

Претседател,

Анастас Милевски, с. р.

258.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ број 23/82, 77/82 и 5/85), и член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 јуни 1986 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ПО 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на старосните, инвалидските и семејните пензии остварени по 1 јули 1983 година определени од пензиска основа утврдена врз основа на член 24, 40 став 2 и член 53 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, со пензиите остварени од 1 јули 1983 до 30 јуни 1984 година на кои во пензиска основа се засметани остварените лични доходи заклучно со 1983 година.

Член 2

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на следниот начин:

- пензиите на корисниците на пензија остварени во периодот од 1 јули 1984 до 30 јуни 1985 година кај кои во пензиската основа се засметани личните доходи остварени во 1984 година како последна година од работата се усогласуваат за 7,8 насто;
- пензиите на корисниците на пензија остварени во периодот од 1 јули 1985 до 30 јуни 1986 година кај кои во пензиската основа се засметани личните доходи остварени во 1985 година како последна година од работата се усогласуваат за 26,2 насто.

Член 3

Семејните пензии остварени по смртта на осигуреникот односно корисникот на старосна или инвалидска пензија се усогласуваат со соодветниот процент под услови и на начин предвиден во член 2 на оваа одлука.

Член 4

На корисниците на најнизок износ на пензија и на корисниците на боречка пензија определена од гарантирана пензиска основа, според член 2 од оваа одлука им се усогласува пензијата определена од месечниот просек на остварените лични доходи и вкупниот пензиски стаж до колку е тоа за нив поповолно.

Член 5

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши на износот на пензијата, без додатокот на пензија, што на корисниците им припаѓа на 1 јануари 1986 година, односно пензиите на корисниците кои ќе остварат право на пензија до 30 јуни 1986 година.

Член 6

Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-1624/1

24 јуни 1986 година

Скопје

Претседател,

Анастас Милевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

259.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 22 став 8 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос од нестопанство, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Струмица за 1986 година.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица, за 1986 година ќе изнесуваат:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд 0,50%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанство 0,20%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 0,34%.

Член 3

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита, ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 50% од утврдената стапка во член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,10%.

Организациите од општествената заштита на децата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 70% од утврдената стапка по член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14%.

Член 4

Обврзници на придонесот на социјална заштита од доходот се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејноста од 01 до 11.

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 5

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Член 6

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност. Утврдување на наплатата на придонесот за социјална заштита го врши Одделението на опшггествени приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Бр. 08-53/1

23 април 1986 година

Скопје

Претседател,
Борка Тасева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 260.

Врз основа на член 7, 14, 20, 25 и 27 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 41/81 и 25/84) и член 21 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на културата — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на културата — Титов Велес, на седницата, одржана, на 24. I. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд и од личен доход од работен однос,

за обезбедување на средства на Општинската заедница на културата за задоволување на договорените заеднички потреби во областа на културата од општ интерес за Општината.

Член 2

За 1986 година се утврдуваат следните стапки на придонесите на Општинската заедница на културата — Титов Велес, и тоа:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд 0,55%;
- придонес од личен доход од работен однос 0,40%;
- придонес од личен доход од работен однос од самостојно вршење на стопанска дејност 0,15%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност 0,15%;
- придонес од личен доход на работниците кои се занимаваат со земјоделска дејност 0,15%.

Член 3

Обврзниците од придонесот од доходот се основните организации на здружен труд од областа на стопанството распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/80), во областите на дејностите од 1 до 11.

Основица за пресметување на придонесот на основните организации на здружен труд претставува остварениот доход.

Член 4

Обврзниците на придонесот од личен доход се работниците кои остваруваат личен доход од работен однос од нестопанството распоредени со Одлука за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности, во областа на дејностите од 12 до 14.

Член 5

Се ослободуваат делумно од плаќање на придонес од личен доход вработените во основното и средното насочено образование од Титов Велес, во висина од 50% во однос на стапката 0,40% член 2 став 1 алинеја 2 од оваа одлука.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-846/1 од 26. XII. 1984 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година, и ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-31

24 јануари 1986 година

Титов Велес

Претседател,
Андон Бујуклиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 261.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствената заштита и член 135 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата на Собранието, одржана на 8. IV. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката за здружување на средствата за здравствена заштита за 1986 година.

Средствата за здравствена заштита во Заедницата за здравствена заштита се здружуваат врз основа

на Програмата за работа и развој на Општинската заедница за здравствена заштита, по стапка од 10,00% од бруто личниот доход и другите примања.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работници испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници), се определува по стапка од 25% од утврдената основица, што ја претставува месечниот просечен личен доход на работната организација исплатен во годината што и претходи на годината во која е испратен работникот во странство, односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник за работници кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основицата од претходниот став се исплатува во текот на годината како аконтација. По завршната сметка утврдените основици се пресметуваат и уплатуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација според претходната година.

Член 3

За лицата кои работат по договор за дело се пресметува и придонес за здравствена заштита во случај несреќа на работа и професионално заболување, по стапка од 6% од исплатениот надоместок.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на придонес на начин утврден со Закон и Статут на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1986 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита.

Број 06-26/2

8 април 1986 година

Штип

Претседател,
Трајче Гелев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека во спорот за неосновано збогатување помеѓу тужителот Стопанска Банка — Основна банка — Скопје и тужениот Шандуловски Зоран, ул. „Букурешка“ бр. 135, Скопје, а сега со непозната адреса на живеење, вредност 83.968,10 динари, во смисла на член 84 ст. 2 т. 4 му е поставен привремен застапник.

За привремен застапник е назначен адвокатот Владимир Манојлев од Скопје кој ќе го застапува тужениот се додека истиот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XI П. бр. 3928. (93)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје покрената е постапка за амортизација на чекови издадени на предлагачот Тасковски Јованче од противникот ЈИК Банка-Деловна единица — Скопје, по тековна сметка број 40100—621—21—8071—84011266, и тоа чекови под број 3409807—3409810 кои се украдени.

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат овие чекови или кој нешто знае за овие чекови да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, постапката за амортизација на чековите ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 135/86. (94)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Општинскиот суд во Битола, со судијата поединец Тодорка Шишковска, решавајќи во вонпроцесниот предмет, за расправање на оставината на умрената Божна Ефтимова, издава оглас.

Се повикува секој кој полага право на наследување врз оставината на умрената Божна Никола Ефтимова поранешна домаќинка од Битола, ул. „Стрмашево“ бр. 3 да се пријави на судот во рок од една година од денот на објавувањето на огласот.

Ако по истекот на горниот рок не се јави ни еден наследник целокупната оставина на умрената ќе биде расправена според податоците со кои располага судот.

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 274/86. 92

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Општинскиот суд во Охрид како вонпроцесен суд, составен од судијата Никола Карамешиноски како вонпроцесен судија, со записничарот Цанка Кувенциева, решавајќи по предлогот на Ѓоко Савин од Охрид, за поништување на исправа издава оглас.

Се повикува секоја организација или поединец-граѓанско лице што ќе дознае или пронајде чекови на тековна сметка од Експозитурата на Љубљанска банка — Охрид, издадени на 17. III. 1986 година под бр. 0849041 до број 0849050, 10 чекови од кои се изгубени чековите под број 0849047, 0849048, 0849049 и 0849050, да го извести овој суд или Експозитурата на Љубљанска банка — Охрид, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ и на огласните табли во Општинскиот суд — Охрид и Експозитурата на Љубљанска банка — Охрид.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП. бр. 126/86. (91)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Јендровски Столе од с. Теарце, за утврдување на смртта на лицето Перовска Вела од с. Теарце.

Се повикува лицето Перовска Вела од с. Теарце, како и секој друг кој знае за нејзиниот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Перовска Вела.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 284/86. (96)

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката по основ на купопродажба по тужбата на тужителот Азизи Мејди Мустафа од с. Урвич, против тужениот Алии Шукрија Беќир од с. Урвич, а сега со непозната адреса во Турција. Вредност на спорот 100.000 динари.

Се повикува тужениот Алии Шукрија Беќир од с. Урвич, а сега со непозната адреса во Турција, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде определен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1918/85. (97)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 328 од 28. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1631-10-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитување и образование „Илинден“ О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Кирил и Методи“, с. Кучевиште — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бочкарова Даница, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Ѓаковиќ Милена, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 328/86. (153)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 332 од 28. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1828-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Електроинсталатерската сервисна задруга „Ампер“ со Р. О. кеј „13 Ноември“ кула II/9 — Скопје, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Бошков Часлав се именува за директор на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 332/86. (154)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 287 од 27. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1981-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската сточарска задруга „Интеркооп“, Р. О. с. Глумово — Скопје, со следните податоци: Досегашниот застапник в. д. директор Рамадан Барами се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 287/86. (156)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 336 од 3. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-2057-0-0-0, го запиша во судскиот регистар здружувањето на деловна заедница под фирма: Деловна заедница на ветеринарните организации — Скопје, со одговорност на членката за чија сметка е преземена обврската, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 5-7 — Скопје.

Деловната заедница е организирана со самоуправни спогодба за здружување на ветеринарните организации од 18. III. 1986 година усвоена на референдум на членките.

Основачи на деловната заедница се:

Ветеринарен институт „Скопје“ — Скопје и ветеринарните станици Куманово, Титов Велес, Кратово и Валаново.

Основни дејности:

— заедничко планирање на развојот;
— испитување на пазарот и заеднички настап на домашниот и странскиот пазар;

— здружување средства за финансирање на заедничката програма за развој, стабилизацијата и производството и условите на работењето на членките;

— заедничко застапување кон општествено-политичките засадници, комори, банките и другите организации и асоцијации;

— управување на работата и внатрешната организација на членките;

— определени прашања од планирањето и образованието на кадрите;

— определени прашања од општествената самозаштита и општонародната одбрана;

— проектирање, изработка на инвестициони програми, елаборати и инженеринг;

— организирање на заедничка информативна служба (издавачка дејност);

— организирање на снабдување со лекови, сточна храна и додатоци, инструменти, опрема и други материјали за репродукција;

— управување на поцелосниот развој и користењето на научно-истражувачката работа;

— унапредување на соработката со организациите на здружениот труд, месните заедници, земјоделските задруги и индивидуалните земјоделски производители и одгледувачи на стока со цел за подобрување на квалитетот и репродукцијата на сточниот фонд во СРМ и пошироко;

— поттикнување на здружувањето на трудот и средствата помеѓу здружените организации — членки на Деловната заедница и на овие со другите организации, со цел користење на научните и стручните знаења, технологија и обезбедувањето на материјалните услови за унапредување на производството и проширување на сточниот фонд, како и на други видови производство;

— извршување на други работи утврдени со заедничката програма за деловната заедница.

Во правниот промет со трети лица Деловната заедница истапува во име и за сметка на здружените организации — членки на Деловната заедница.

За обврските во вршењето на работите на Деловната заедница одговараат организациите — членки на Деловната заедница за чија сметка тие се преземаат.

Лице овластено за застапување е Цане Пејковски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 336/86. (157)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 135 од 20. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-1731-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот на задругата под фирма: Задруга за хемиско чистење, ремонт и оправка на енергетски постројки и садови под притисок „Енергетика“, Р. О. — Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бб.

Занаетчиската задруга е основана со Самоуправната спогодба за здружување на трудот и средствата на 17. IV. 1982 година.

Во задругата се здружени следните задругари: Велковски Драгољуб, Велковска Светлана, Величковски Чедо, Стојановски Владимир и Урдовски Драги.

Основни дејности:

— останати услуги на металопереработувачкото занаетчиство;

— хемиско чистење, ремонт и оправка на енергетски постројки и садови под притисок.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и здружените занаетчи во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари (супсидијарна одговорност) за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Велковски Драгољуб, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 135/86. (158)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 122 од 21. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-10-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на споредната дејност на Земјоделската задруга „Слобода“ — Станица Зелениково — Скопје, со следните податоци: се запишува промената — проширувањето на споредната дејност со:

— производство на текстил и конфекција.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 122/86. (159)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 111 од 3. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-337-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на работната организација Гимназија „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бб, со следните податоци: Се запишува бришењето на работната организација Гимназија „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 111/86. (160)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 257 од 17. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-243-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Марксистички центар „Мито Хаџи Василев-Јасмин“, Ц. О. — Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот законски застапник Ѓоко Тоџи, в.д. директор, а како нов застапник се запишува Борис Атанасовски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 257/86. (161)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 313 од 18. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за средно образование „Зеф Љуш Марку“, Ц. О. нас. Карпош III — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ахмет Хајдари, директор, без ограничување, а се запишува за нов застапник Исмет Рамадани, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 313/86. (162)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 201 од 19. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-2052-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на ДООЗТ под фирма: Договорна организација на здружен труд за сидарски и градежно-занаетчески работи „Солидарност“, Ц. О. — Скопје, ул. „Методија Митевски“ бб.

Договорната организација на здружен труд е основана на 25. IV. 1985 година.

Основачи на ДООЗТ се: Амир Буровиќ, Мурсат Буровиќ, Слободан Саздовски, Рсад Рожик и Благоја Насовски.

Основни дејности: сидарски, градежно-занаетчески, молерски, фасадерски, керамичарски, водоинсталатерски, изработка од дрво, столарска и металопреработувачка дејност — лимарска.

Во правниот промет со трети лица договорната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица ДООЗТ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Амир Буровиќ, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 201/86. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 200 од 13. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2051-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Занаетчиска услужна задруга „Металопластика“, Р. О. — Скопје, булевар „Партизански одреди“ бр. 18, ЦО Центар.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 25 ноември 1985 година.

Основачи на задругата се: Петровски Драгољуб, Спасов Спасо, Петковски Јове, Петровски Раде, Куртеши Реџеп и Јанковиќ Сузана.

Основни дејности:

— браварска дејност;

— лимарска дејност;

— производство на пластични елементи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување е Петровски А. Драгољуб, в.д. директор, без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица одговараат здружените занаетчи во висина на здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 200/86. (165)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 380 од 7. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1880-11-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „9 Ноември“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Титов Велес, ООЗТ Полно основно училиште „Рајко Жинзифов“ — с. Долно Оризари, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јовиќ Божидар, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Дамчевски Костадин, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 380/86. (166)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 22 од 1. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-50-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на деловната единица 33 „Слога“ — с. Истибања, под фирма: Земјоделска задруга „Слога“ со неограничена солидарна одговорност, с. Истибања — Винаца, деловна единица Штедно-кредитна служба со седиште во с. Истибања — Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 22/85. (171)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 35 од 28. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-551-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на ООЗТ поради здружување Центар за предучилишно основно образование и воспитание „Гоце Делчев“ — Делчево, со следните податоци: Се брише ООЗТ „Маршал Тито“ — с. Град, во состав на Центарот за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“ — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 35/85. (172)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 34 од 28. II. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-551-0-0, го запиша во судскиот регистар престанокот на ООЗТ поради здружување со следните податоци: Се брише ООЗТ — ОУ „Вера Јоџиќ“ — с. Саса во состав на Центарот за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“ — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 34/85. (173)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 353 од 9. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-521-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО „Радио Кочани“ — Кочани, ул. „29 Ноември“ бб, Кочани, со следните податоци: Се менува досегашниот директор Серафимов Симеон и се поставува за в. д. директор Христова Ленче, Кочани, за да ја застапува, претставува и потпишува со неограничени овластувања во правниот промет РО Радио Кочани — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 353/79 (174)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Фи. бр. 92/85 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделска задруга „Агромаркет“ — с. Добрејци, Струмичко, со следните податоци: За директор на Земјоделската задруга „Агромаркет“ — с. Добрејци е избран Ванчо Александар Дробаров од с. Добрејци, кој има неограничени права да ја застапува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 82/85. (175)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка, издадена во Скопје на име Бајрам Баки, с. Бојане, Скопје (1)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Шериф Богучан, с. Коњари, Скопје. (2)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Абдула Делири, Скопје. (3)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Соња Славковиќ, Скопје. (4)

Воена книшка, издадена во Белград на име Славчо Донеф, Белград. (5)

Воена книшка, издадена во Дрвента на име Стево Јовановски, Скопје. (6)

Уверение за занаетчиски дуќан на име Јован Василев, Радовиш. (7)

Свидетелство за VIII одделение на име Славчо Митев, Радовиш. (8)

Работна книшка на име Даут Сакипи, Скопје. (9)

Свидетелство за завршен испит, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ Скопје на име Тодор Христов, Скопје. (10)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Мито Џајкоски, Скопје. (11)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Зекир Касан, Скопје. (12)

Ученичка книшка за завршено I година, издадена од Гимназијата „Цветан Димов“ Скопје на име Огнен Стефановски, Скопје. (13)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“, Скопје на име Едмонд Похуми, Скопје. (14)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Крсто Јовановски, Скопје. (15)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Трговски училишен центар Скопје на име Слободан Маневски, Скопје. (16)

Ученичка книшка на име Никола Кочаски, Прилеп. (17)

Лична карта на име Маре Кодинец, Прилеп. (18)

Пасош бр. MB 025054, издаден од СВР Прилеп, на име Мевлуд Асоноски, Прилеп. (19)

Книшка на име Виолета Божиновска, Прилеп. (2)

Ученичка книшка на име Мирка Петрова, Прилеп. (21)

Ученичка книшка на име Валентина Каракутова, Прилеп. (22)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре Ивановски, Прилеп. (23)

Свидетелство за I и II клас на име Вера Спирска, Прилеп. (24)

Здравствена легитимација на име Виолета Трајкоска, Прилеп. (25)

Ученичка книшка на име Беким Уло, Струга. (27)

Свидетелство за VIII одделение на име Венче Апостолоски, М. Брод. (28)

Свидетелство за VIII одделение на име Драшко Змијковски, Македонски Брод. (29)

Лична карта на име Абиб Давчевски, Титов Велес. (30)

Работна книшка на име Камчев Борис, Титов Велес. (31)

Свидетелство за VII одделение на име Иле Панов, Титов Велес. (32)

Свидетелство за VIII одделение на име Петар Стојанов, Демир Капија. (33)

Свидетелство за VIII одделение на име Благородна Ристова, Демир Капија. (34)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Мемети Гаип, с. Челопек Тетово. (35)

Здравствена легитимација на име Ачеридин Илџи, Тетово. (36)

Лична карта на име Џелкасуфе Етеми, Тетово.

Здравствена легитимација на име Хардан Мустафа, Тетово. (41)

Свидетелство за V одделение на име Хетем Шерифовиќ, Тетово. (42)

Здравствена легитимација на име Ријад Мехмеди, Тетово. (43)

Борачка книшка на име Аслан Зилбеари, Тетово.

Уверение за зидарска и фасадерска струка на име Аслан Исани, Тетово. (46)

Лична карта на име Фадил Зенуни, Тетово. (47)

Свидетелство за VIII одделение на име Ашим Деари, Тетово. (48)

Здравствена легитимација на име Зурнијат Исмени, Тетово. (49)

Свидетелство за II одделение на име Меваип Есати, Тетово. (50)

Здравствена легитимација на име Шубера Ибраими, Тетово. (51)

Диплома на име Хусније Лума, Тетово. (52)

Свидетелство за II одделение на име Ирфан Јонузи, Тетово. (54)

Свидетелство за VIII одделение на име Војдан Мемети, Тетово. (55)

Свидетелство на име Хасан Имери, Гостивар. (56)

Книшка на име Владимир Наумовски, Гостивар.

Свидетелство за VIII одделение на име Азири Ибраим, с. Неготино, Гостивар. (59)

Свидетелство за VIII одделение на име Синан Рамадани, Гостивар. (60)

- Свидетелство за IV одделение на име Џина Лиманова, Гостивар. (61)
- Свидетелство за VI одделение на име Селејдин Шерифи, Гостивар. (62)
- Свидетелства за I, II и III година на име Билјана Милческа, Гостивар. (63)
- Свидетелство за VI одделение на име Слаѓана Димовска, Гостивар. (64)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Љупчо Шароски, Гостивар. (65)
- Свидетелство за VI одделение на име Даниела Исаковска, Гостивар. (66)
- Свидетелство за VII одделение на име Марјанчо Антониевски, Штип. (67)
- Здравствена легитимација на име Александра Анастасова Штип. (68)
- Здравствена легитимација на име Блаже Спасев, Штип. (69)
- Здравствена легитимација на име Биљана Тасева, Штип. (70)
- Здравствена легитимација на име Марија Павлева, Штип. (71)
- Ученичка книшка за I клас на име Божана Ѓорѓиевска, Штип. (72)
- Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Вангелова, Штип. (73)
- Штедна книшка на име Миле Димитров Штип. (74)
- Здравствена легитимација на име Стојче Јованов, Штип. (75)
- Диплома на име Воислав Ѓорѓиев, Штип. (76)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Мустафов, Штип. (77)
- Здравствена легитимација на име Славко Симон, Штип. (78)
- Свидетелство за KB работник на име Радо Тасев, Штип. (79)
- Решение за работа на име Васка Коцева, Штип. (80)
- Здравствена легитимација на име Снежана Димовска, Штип. (81)
- Здравствена легитимација на име Ленка Зафировска, Штип. (82)
- Здравствена легитимација на име Иван Папазиов, Штип. (83)
- Свидетелства за I и II година на име Емилија Бутнеова, Штип. (84)
- Свидетелство на име Костадинчо Тодоров, Штип. (85)
- Свидетелство на име Ѓорѓи Златков, Штип. (86)
- Здравствена легитимација на име Султанка Нанчева, Скопје. (87)
- Свидетелство за завршен испит на име Благоја Ѓорѓиевски, Скопје. (89)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Илчо Котевски, Скопје. (90)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Иони Абдули, с. Љуботен, Скопје. (91)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Нети Милкоска, Прилеп. (92)
- Ученичка книшка на име Даниела Настева, Прилеп. (93)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Лидија Христовска, Прилеп. (94)
- Свидетелство за II година на име Вукица Никадиноска, Прилеп. (95)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драги Момироски, Прилеп. (96)
- Работна книшка на име Јанче Ристиќ, Куманово. (97)
- Работна книшка на име Томислав Тодоровски, Куманово. (98)
- Диплома на име Фатмир Рамадани, Куманово. (99)
- Свидетелство за IV одделение на име Благоја Стоилковска, Кратово. (101)
- Свидетелство за V одделение на име Донка Ризова, Крива Паланка. (102)
- Книшка на име Ментер Дико, Струга. (103)
- Ученичка книшка на име Благој Настовски, Титов Велес. (104)
- Свидетелство за IV одделение на име Славка Павловиќ, Демир Капија. (105)
- Свидетелство за IV одделение на име Станимир Богдановиќ, Демир Капија. (106)
- Свидетелства од I до IV одделение на име Љубинка Стојановиќ, Демир Капија. (107)
- Ученичка книшка на име Ѓордана Илиевска, Штип. (108)
- Ученичка книшка на име Славица Михајлова, Штип. (109)
- Здравствена легитимација на име Силвана Димова, Штип. (110)
- Свидетелства за VII и VIII одделение на име Ратко Димитров, Кочани. (111)
- Ученичка книшка на име Жаклина Николова, Кочани. (112)
- Работна книшка на име Неат Алков, Кочани. (113)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мирко Стојанов, Кочани. (114)
- Ученичка книшка на име Драга Јованова, Кочани. (115)
- Диплома на име Љупчо Ѓорѓиев, Кочани. (116)
- Свидетелство за III година и диплома на име Стојан Танчев, Винаца. (117)
- Диплома на име Ранка Китанова, Винаца. (118)
- Работна книшка на име Милка Ѓорѓиева, Винаца. (119)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Џевад Рахмановски, Скопје. (120)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Бранко Тодоров, Скопје. (121)
- Лична карта на име Раде Ризески, Прилеп. (122)
- Ученичка книшка за II година на име Зоре Стојановски, Прилеп. (123)
- Ученичка книшка на име Звонко Димитровски, Прилеп. (124)
- Ученичка книшка на име Елвис Асаноски, Прилеп. (125)
- Работна книшка на име Исмет Мустафи, Куманово. (126)
- Работна книшка на име Исмале Зекири, Куманово. (127)
- Работна книшка на име Аки Демири, Куманово. (128)
- Свидетелства за I и II одделение на име Зоран Митковски, Куманово. (129)
- Свидетелство за VII одделение на име Ѓорѓиевски Доне, Крива Паланка. (130)
- Ученичка книшка на име Виолета Ристова, Штип. (131)
- Свидетелства за I и II одделение на име Зоран Митковски, Куманово. (132)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓиевски Доне, Крива Паланка. (133)
- Ученичка книшка на име Виолета Ристова, Штип. (134)
- Здравствена легитимација на име Мане Крмалов, Штип. (135)
- Свидетелство на име Аџер Адеми, Штип. (136)
- Здравствена легитимација на име Киро Јованов, Штип. (137)
- Работна книшка на име Љубинка Митевска, Делчево. (138)
- Свидетелство за VIII одделение на име Станко Атанасов, Кочани. (139)
- Свидетелство за IV одделение на име Јованка Манева, Кочани. (140)
- Свидетелство на име Венкослав Димитров, Винаца. (141)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славица Лозанова, Радовиш. (142)
- Ученичка книшка за II година на име Владо Кусоски, Прилеп. (143)

СОДРЖИНА			
	Страна		
385. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти — — — — —	657	394. Упатство за начинот на утврдување на средствата за исплата на загарантираниот личен доход — — — — —	678
386. Закон за изменување и дополнување на Законот за станбени односи — — — — —	658	395. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 191/85 од 14 мај 1985 година — —	678
387. Закон за висината на средствата за загарантиран личен доход на работниците во организациите на здружениот труд — —	662	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
388. Закон за изменување на Законот за старосно осигурување на земјоделците — —	663	СКОПЈЕ	
389. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи — — — —	663	256. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година	680
390. Закон за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите — — —	664	257. Одлука за усогласување на нивоата на пензиите остварени во одделни периоди до 30 јуни 1983 година — — — —	680
391. Одлука за потврдување на Договорот за дополнување на Договорот за правата на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепите лица и нивните придружници	673	258. Одлука за усогласување на нивоата на пензиите остварени од 1 јули 1983 година — —	681
392. Заклучоци за натамошни активности и мерки во остварување на политиката на општествено-економскиот развој на СРМ во 1986 година — — — — —	673	СТРУМИЦА	
393. Одлука за престанок на важноста на Одлуката за насочување на средствата на позитивните разлики што настануваат при промената на цените и при увозот на основните прехранбени производи и преработките од тутун — — — — —	677	259. Одлука за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Струмица за 1986 година — — —	681
		ТИТОВ ВЕЛЕС	
		260. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Титов Велес за 1986 година — — — — —	682
		ШТИП	
		261. Одлука за здружување на средствата за здравствена заштита за 1986 година — —	682